

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

**Консолидирани финансиски извештаи  
за годината што завршува  
на 31 декември 2020 и  
Извештај на независните ревизори**

## СОДРЖИНА

	<b>Страна</b>
Извештај на независните ревизори	1 - 2
Консолидиран биланс на успех	3
Консолидиран извештај за сеопфатната добивка	4
Консолидиран биланс на состојба	5
Консолидиран извештај за промените во капиталот и резервите	6 – 8
Консолидиран извештај за паричниот тек	9 – 10
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	11 – 152
Прилог 1 – Консолидиран годишен извештај	
Прилог 2 – Консолидирана годишна сметка	

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА ХАЛК БАНКА АД Скопје

#### *Извештај за консолидираните финансиски извештаи*

Извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи (страна 3 - 152) на ХАЛК БАНКА АД Скопје и подружницата (во понатамошниот текст „Групата“), кои се состојат од консолидираниот биланс на состојба на 31 декември 2020 година, како и консолидираниот биланс на успех и консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот извештај за промените во капиталот и резервите и консолидираниот извештај за паричниот тек за годината што тогаш завршува и преглед на значајните сметководствени политики и останатите објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи*

Раководството на Групата е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија, како и за интерната контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на консолидираните финансиски извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека консолидираните финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не и со цел изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Групата. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

Deloitte се однесува на едно или повеќе лица на Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), неговата глобална мрежа од фирми ќерки, и нивните поврзани ентитети (заеднички назив “Deloitte организација”). DTTL (уште познат под називот “Deloitte Global”) и секоја од фирмите ќерки и поврзаните лица претставуваат посебни правни и самостојни ентитети, кои не може да се обврзат, ниту да се поврзат во однос на трети лица. DTTL и сите DTTL ќерки фирми и поврзаните ентитети се одговорни само за своите дела и пропусти и не одговараат за постапките на другите. Deloitte не пружа услуги на клиенти. За повеќе информации, ве молиме посетете ја страницата <https://www2.deloitte.com/mk>.

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

### ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА ХАЛК БАНКА АД Скопје (продолжение)

#### Мислење

Според наше мислење, консолидираните финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ХАЛК БАНКА АД Скопје на 31 декември 2020 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија и регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија.

#### Останато

Како што е обелоденето во белешката Вовед (д) кон консолидираните финансиски извештаи, неревидираната консолидирана годишна сметка била поднесени во Централниот регистар на Република Северна Македонија на 29 март 2021 година. Меѓутоа, врз основа на наодите и предложените корекции од страна на ревизорот, во согласност со прописите, приложените консолидирани финансиски извештаи и консолидираната годишна сметка се коригирани за идентификуваните ефекти во текот на ревизијата. Коригираните ревидирани консолидирани финансиски извештаи и ревидирана консолидирана годишна сметка се дополнително усвоени и ќе бидат предадени во Централниот регистар на Република Северна Македонија најдоцна до 30 јуни 2021 година.

#### Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Групата е одговорно за подготвување на консолидираниот годишен извештај (прилог 1 кон консолидираните финансиски извештаи) и на консолидираната годишна сметка (прилог 2 кон консолидираните финансиски извештаи), во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Групата. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на консолидираниот годишен извештај со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Групата. Ние ги спроведовме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во консолидираниот годишен извештај се конзистентни со консолидираната годишна сметка и со приложените ревидирани консолидирани финансиски извештаи на Групата за годината што завршува на 31 декември 2020 година.

Дилоит ДОО Скопје



Александар Аризанов  
Овластен ревизор  
Директор



Александар Аризанов  
Овластен ревизор

Скопје, 29 април 2021 година

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020***(Сите износи се искажани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***Консолидиран биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември 2020**

	Белешка	во илјади денари	
		2020	2019
Приходи од камата		2.102.193	2.076.297
Расходи за камата		(488.176)	(481.055)
Нето-приходи/(расходи) од камата	6	1.614.017	1.595.242
Приходи од провизии и надомести		744.191	729.751
Расходи за провизии и надомести		(500.529)	(435.645)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	7	243.662	294.106
Нето-приходи од тргување	8	(355)	1.326
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	9	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	10	82.012	62.319
Останати приходи од дејноста	11	703.160	416.540
Удел во добивката на придружените друштва	24	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	12	(159.507)	(75.957)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	13	(563)	(590)
Трошоци за вработените	14	(682.932)	(639.569)
Амортизација	15	(201.349)	(158.107)
Останати расходи од дејноста	16	(956.219)	(854.089)
Удел во загубата на придружените друштва	24	-	-
<b>Добивка/(загуба) пред оданочување</b>		<b>641.926</b>	<b>641.221</b>
Данок на добивка	17	(63.533)	(78.290)
<b>Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење</b>		<b>578.393</b>	<b>562.931</b>
Добивка/(Загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*		-	-
<b>Добивка/(загуба) за финансиската година</b>		<b>578.393</b>	<b>562.931</b>
<b>Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:</b>			
акционерите на банката		578.393	562.931
неконтролираното учество		-	-
<b>Заработка по акција:</b>	41		
основна заработка по акција (во денари)		767	894
разводната заработка по акција (во денари)		767	894

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Групата и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Групата на 29 април 2021.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Д-р Билал Суџубаши  
Главен Извршен Директор

Г-дин Томче Тасевски  
Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геречки  
Извршен Директор

Г-дин Турхан Адеми  
Извршен Директор

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020***(Сите износи се искажани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***Консолидиран извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември 2020**

Белешка	во илјади денари	
	2020	2019
<b>Добивка/(загуба) за финансиската година</b>	578.393	562.931
<b>Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)</b>		
<b>Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)</b>	-	-
Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
<b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех</b>	-	-
<b>Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)</b>		
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба	(3.327)	13.258
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината	-	(594)
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	6.938
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	-	-
<b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех</b>	(3.327)	19.602
<b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот</b>	(3.327)	19.602
<b>Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година</b>	575.066	582.533
<b>Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:</b>		
акционерите на банката	575.066	582.533
неконтролираното учество	-	-

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Групата и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Групата на 29 април 2021.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Д-р Биал Суџубаши  
Главен Извршен Директор

Г-дин Томче Таевски  
Извршен Директор

Г-ѓа Букет Гереччи  
Извршен Директор

Г-дин Турхан Адеми  
Извршен Директор

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020***(Сите износи се искажани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***Консолидиран биланс на состојба на ден 31 декември 2020**

Белешка	во илјади денари		
	2020	2019	
<b>Актива</b>			
Парични средства и парични еквиваленти	18	11.742.321	11.579.869
Средства за тргување	19	117.014	85.119
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22,1	182.928	669.798
Кредити на и побарувања од други комитенти	22,2	43.978.492	37.615.124
Вложувања во хартии од вредност	23	7.514.783	5.377.977
Вложувања во придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30,1	22.015	-
Останати побарувања	25	1.275.751	1.209.142
Зложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	1.254	2.261
Нематеријални средства	28	139.759	84.054
Недвижности и опрема	29	2.346.892	941.106
Одложени даночни средства	30,2	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
<b>Вкупна актива</b>		<b>67.321.209</b>	<b>57.564.450</b>
<b>Обврски</b>			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банки	34,1	3.565.161	2.600.118
Депозити на други комитенти	34,2	47.511.893	38.796.644
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	5.935.096	6.987.801
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	814.041	644.702
Обврски за данок на добивка (тековен)	30,1	-	11.381
Одложени даночни обврски	30,2	-	-
Останати обврски	39	610.948	777.904
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
<b>Вкупно обврски</b>		<b>58.437.139</b>	<b>49.818.550</b>
<b>Капитал и резерви</b>			
Запишан капитал	40	7.926.910	6.696.910
Премии од акции		325.854	325.854
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви		89.295	92.622
Останати резерви		287.772	252.672
Задржана добивка/(Акумулирана загуба)		254.239	377.842
<b>Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на банката</b>		<b>8.884.070</b>	<b>7.745.900</b>
Неконтролирано учество*		-	-
<b>Вкупно капитал и резерви</b>		<b>8.884.070</b>	<b>7.745.900</b>
<b>Вкупно обврски и капитал и резерви</b>		<b>67.321.209</b>	<b>57.564.450</b>
Потенцијални обврски	42	24.716.217	20.809.193

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Групата и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Групата на 29 април 2021.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Д-р Биал Суџубаши Главен Извршен Директор	Г-дин Томче Тасевски Извршен Директор	Г-ѓа Букет Геречџи Извршен Директор	Г-дин Турхан Адеми Извршен Директор
--	--	--	--

# ХАЛК БАНКА АД Скопје

## Неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### Консолидиран извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2020

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на Групата	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви	
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				(Акумулирани загуби)
<i>во илјади денари</i>																		
На 1 јануари 2019 година (претходна година)	5.181.300	325.854	-	-	77.006	2.952	-	-	-	219.817	-	-	657.096	-	-	-	-	6.464.025
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2019 година (претходна година), коригирано	5.181.300	325.854	-	-	77.006	2.952	-	-	-	219.817	-	-	657.096	-	-	-	-	6.464.025
<b>Свопфатна добивка(загуба) за финансиската година</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562.931	-	-	-	-	562.931
Останати добивки(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>должнички инструменти</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	13.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.258
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>сопственички инструменти</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните тексови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (Ефект од Одлука за Методологија за управување со кредитен ризик - во примена од 1 Јули 2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.938	-	-	-	6.938
Ревалоризациска резерва за преземени средства од ненаплатени побарувања	-	-	-	-	-	(594)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(594)
Вкупно нереализирани добивки(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	13.258	(594)	-	-	-	-	-	-	-	6.938	-	-	-	19.602
<b>Вкупно свопфатна добивка(загуба) за финансиската година</b>	-	-	-	-	13.258	(594)	-	-	-	-	-	-	562.931	6.938	-	-	-	582.533



# ХАЛК БАНКА АД Скопје

## Неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### Консолидиран извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2020 (продолжение)

во илјади денари

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:

Издадени акции во текот на периодот  
 Издавање за законска резерва  
 Издавање за останати резерви  
 Исплатени Дивиденди во форма на акции  
 Исплатени Дивиденди  
 Откуп на сопствени акции  
 Продадени сопствени акции  
 Други промени во капиталот и резервите - Елиминации со Халк осигурување  
 Исплатен данок на добивка за исплатена дивиденда  
 Исплатен задржан данок  
 Исплатен персонален данок

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите

На 31 декември 2019 (претходна година) / 1 јануари 2020 (тековна година)

Корекции на почетната состојба на 1 јануари 2020 година (тековна година), коригирано

Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година

Добивка/(загуба) за финансиската година

Останати добивки/(загуби) во периодот

Промена во објективната вредност на средствата расположливи за продажба

должнички инструменти - нереализирани промени во објективната вредност (нето)

реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Билансот на успех

- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба

- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба

сопственички инструменти - нереализирани промени во објективната вредност (нето)

- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви

Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови

Промена во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење

	Капитал				Ревалоризациски резерви				Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на Групата	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви	
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички и инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				(Акумулирани загуби)
	922.400	-	-	-	-	-	-	-	32.855	-	-	-	-	-	-	922.400	-	922.400
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32.855)	-	-	-	-	-	-
	593.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(593.210)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(36)	-	-	(36)	-	-	(36)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(192.027)	-	-	(192.027)	-	-	(192.027)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30.990)	-	-	(30.990)	-	-	(30.990)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)	-	-	(5)	-	-	(5)
	1.515.610	-	-	-	-	-	-	-	32.855	-	-	(849.123)	-	-	699.342	-	-	699.342
	6.696.910	325.854	-	-	90.264	2.358	-	-	252.672	-	-	370.904	6.938	-	7.745.900	-	-	7.745.900
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.696.910	325.854	-	-	90.264	2.358	-	-	252.672	-	-	370.904	6.938	-	7.745.900	-	-	7.745.900
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578.393	-	-	578.393	-	-	578.393
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(3.327)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.327)	-	-	(3.327)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се составен дел од овие консолидирани финансиски извештаи

# ХАЛК БАНКА АД Скопје

Неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

## Консолидиран извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2020 (продолжение)

во илјади денари  
Курсни разлики од вложување во странско работење  
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите  
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност  
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално)  
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (наведете детално) - Промени во објективна вредност на фиксни средства  
Ревалоризациска резерва за преземени средства од ненаплатени побарувања  
Вкупно неревалоризирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите  
Вкупно сопствена добивка/(загуба) за финансиската година

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:  
Издадени акции во текот на периодот  
Издвојување за законска резерва  
Издвојување за останати резерви  
Исплатени Дивиденди во форма на акции  
Исплатени Дивиденди  
Откуп на сопствени акции  
Продадени сопствени акции  
Исплатен данок на добивка за исплатена дивиденда  
Исплатен задржан данок  
Исплатен персонален данок  
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите  
На 31 декември 2020 (тековна година)

Запишан капитал	Капитал			Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на Групата	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви	
	Преми од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи и за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлив а за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				(Акумулирани загуби)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(3.327)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.327)	(3.327)
-	-	-	-	(3.327)	-	-	-	-	-	-	-	578.393	-	-	-	575.066	575.066
1.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230.000	1.230.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.100	-	-	(35.100)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(633.749)	-	-	-	(633.749)	(633.749)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33.144)	-	-	-	(33.144)	(33.144)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	(3)	(3)
1.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	35.100	-	-	(701.996)	-	-	-	563.104	563.104
7.926.910	325.854	-	-	86.937	2.358	-	-	-	287.772	-	-	247.301	6.938	-	-	8.884.070	8.884.070

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Групата и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Групата на 29 април 2021.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Д-р Билал Суџубаши  
Главен Извршен Директор

Г-дин Томче Тасевски  
Извршен Директор

Г-ѓа Букет Геречки  
Извршен Директор

Г-дин Турхан Адеми  
Извршен Директор

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се составен дел од овие консолидирани финансиски извештаи

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020***(Сите износи се искажани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***Консолидиран извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2020**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<b>Паричен тек од основната дејност</b>		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	641.926	641.221
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*	-	-
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	50.822	35.772
недвижности и опрема	150.527	122.335
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	(2.547)	(166)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	(1.303)	(8.668)
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Приходи од камата	(2.102.193)	(2.076.297)
Расходи за камата	488.176	481.055
Нето-приходи од тргување	355	(1.326)
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	535.906	379.823
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(376.399)	(303.866)
дополнителни загуби поради оштетување ослободени загуби поради оштетување	563	590
Резервирања		
дополнителни резервирања	20.984	909
ослободени резервирања	(620)	-
Приходи од дивиденди	(4.412)	(5.474)
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	-	(13.165)
Наплатени камати	1.759.259	2.024.886
Платени камати	(481.143)	(494.684)
<b>Добивка од дејноста пред промените во деловната актива</b>	<b>679.901</b>	<b>782.945</b>
<i>(Зголемување)/намалување на деловната актива:</i>		
Средства за тргување	(32.321)	(71.559)
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	483.050	(501.645)
Кредити на и побарувања од други комитенти	(6.146.446)	(4.230.955)
Заложени средства	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	1.747	7.588
Задолжителна резерва во странска валута	(341.414)	(204.594)
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи	(77.202)	-
Останати побарувања	(85.229)	(353.452)
Одложени даночни средства	-	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Неревидирани консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020***(Сите износи се искажани во МКД илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***Извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2020 (продолжение)**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>Зголемување/(намалување) на деловните обврски:</i>		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	964.641	(464.212)
Депозити на други комитенти	8.704.121	7.961.960
Останати обврски	(26.759)	123.701
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
<b>Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето</b>	<b>4.124.089</b>	<b>3.049.777</b>
(Платен)/поврат на данок на добивка	(96.929)	(77.590)
<b>Нето паричен тек од основната дејност</b>	<b>4.027.160</b>	<b>2.972.187</b>
<b>Паричен тек од инвестициската дејност</b>		
(Вложувања во хартии од вредност)	(6.674.729)	(3.819.679)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	4.532.474	2.847.632
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(106.527)	(55.997)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(1.667.779)	(144.096)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	114.013	1.150
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	4.412	5.474
<b>Нето паричен тек од инвестициската дејност</b>	<b>(3.798.136)</b>	<b>(1.165.516)</b>
<b>Паричен тек од финансирањето</b>		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(2.050.590)	(1.697.144)
Зголемување на обврските по кредити	1.002.382	2.708.866
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	1.230.000	922.400
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	(666.893)	(036)
(Останати одливи од финансирањето)	-	(214.881)
Останати приливи од финансирањето	-	-
Парични средства од консолидација на ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	-	5.002
<b>Нето паричен тек од финансирањето</b>	<b>(485.101)</b>	<b>1.724.207</b>
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	(87)	3.507
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	-
<b>Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(256.164)</b>	<b>3.534.385</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	9.820.848	6.286.463
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>9.564.684</b>	<b>9.820.848</b>
<b>18</b>	<b>9.564.684</b>	<b>9.820.848</b>

\* само за консолидираните финансиски извештаи

Консолидираните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Групата и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Групата на 29 април 2021.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Д-р Билал Суџубаши  
Главен Извршен ДиректорГ-дин Томче Таевски  
Извршен ДиректорГ-ѓа Букет Геречки  
Извршен ДиректорГ-дин Турхан Адеми  
Извршен Директор

**ВОВЕД**

**Број на Белешка**

**1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски**

**2 Управување со ризици**

- 2.1 Кредитен ризик
- 2.2 Ризик на ликвидност
- 2.3 Пазарен ризик
  - 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промените на пазарниот ризик
  - 2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)
  - 2.3.3 Валутен ризик
  - 2.3.4 Останати пазарни ризици
- 2.4 Оперативен ризик

**3 Адекватност на капиталот**

**4 Известување според сегментите**

**5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски**

**Консолидиран биланс на успех**

- 6 Нето приходи (расходи) од камата
- 7 Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
- 8 Нето приходи од тргување
- 9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
- 10 Нето приходи (расходи) од курсни разлики
- 11 Останати приходи од дејноста
- 12 Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа
- 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
- 14 Трошоци за вработените
- 15 Амортизација
- 16 Останати расходи од дејноста
- 17 Данок на добивка

**Консолидиран биланс на состојба**

**Актива**

- 18 Парични средства и парични еквиваленти
- 19 Средства за тргување
- 20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
  - 21 Дериватни средства чувани за управување со ризик
  - 22.1 Кредити на и побарувања од банки
  - 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
  - 23 Вложувања во хартии од вредност
  - 24 Вложувања во придружени друштва
  - 25 Останати побарувања
  - 26 Заложени средства
  - 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
  - 28 Нематеријални средства
  - 29 Недвижности и опрема
  - 30 Тековни и одложени даночни средства и обврски
  - 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

**Обврски, капитал и резерви**

- 32 Обврски за тргување
- 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
  - 34 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
  - 34.1 Депозити на банки
  - 34.2 Депозити на други комитенти
  - 35 Издадени должнички хартии од вредност
  - 36 Обврски по кредити
  - 37 Субординирани обврски
  - 38 Посебна резерва и резервирања
  - 39 Останати обврски
  - 40 Запишан капитал

**Други обелоденувања**

- 41 Заработка по акција
- 42 Потенцијални обврски и потенцијални средства
- 43 Работи во име и за сметка на трети лица/Комисиско работење
- 44 Трансакции со поврзаните страни
- 45 Наеми
- 46 Плаќање врз основа на акции
- 47 Настани после датумот на билансот на состојба

## **ВОВЕД**

### **(а) Општи информации**

ХАЛК БАНКА АД Скопје („Банката“) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54  
1000 Скопје  
Република Северна Македонија

Банката е основана во 1993 година. Во текот на 2011 година, Банката го промени името од Извозно Кредитна Банка АД Скопје во ХАЛК БАНКА АД Скопје, како резултат на промена во акционерската структура на Банката. Мнозински сопственик со 99,40% (2019: 99,29%) од основачкиот капитал е Türkiye Halk Bankası a.ş. Istanbul, Turkey. Основачкиот капитал се состои од 792.691 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари (2019: 669.691 обични акции).

Акциите на Банката со симбол ИКВ и ИСИН КОД (МКИКВА101015) не котираат на Македонската берза за хартии од вредност.

Позначајни активности на Банката се одобрување кредити, примање депозити, извршување платен промет со странство и во земјата и посредување при обезбедувањето на девизни средства за нејзини комитенти.

Врз основа на Одлука на Владата на Република Северна Македонија од 7 декември 2020 година, Мислење од Министерството за финансии до Влада на Република Северна Македонија, Мислење од Секретеријатот за законодавство до Влада на Република Северна Македонија, Согласноста од Надзорен одбор на АД „Пошта на Северна Македонија и Одлуката на управниот одбор на АД Пошта на Северна Македонија“: се склучува Договор за Соработка помеѓу АД „Пошта на Северна Македонија“ – Скопје и Халк Банка АД Скопје при вршењето на услуги од страна на пошта во име и за сметка на Банката за Услуги во Готовинскиот Платен промет. Трансакциите почнаа да се реализираат од 1 март 2021 година.

Банката стана 100% сопственик на осигурителното друштво НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, впишано во Централен депозитар за хартии од вредност на 9 јануари 2019 година. Банката со претходна реализација на две блок трансакции, го откупи капиталот за 198.893 илјади денари (3.212.000 евра). На 25 февруари 2019 година, Подружницата беше преименувана во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје. Влогот во Подружницата е зголемен во текот на 2019 година за 430.470 илјади денари и на 31 декември 2019 година изнесува 629.363 илјади денари, 31 декември 2020 изнесува 629.363 (Белешка 24).

Бројот на вработени во Групата (Банката и нејзината подружница) на 31 декември 2020 е 767 (2019: 707).

Работењето на Управниот одбор на Банката во 2020 година започна и продолжи со долунаведениот состав:

1. Д-р Билал Суџубаши – Главен Извршен Директор
2. Г-дин Турхан Адеми – Извршен Директор
3. Г-дин Томче Тасевски – Извршен Директор
4. Г-ѓа Букет Геречџи – Извршен Директор

**ВОВЕД (продолжение)**

**(а) Општи информации (продолжение)**

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2020 година и до датумот на овие консолидирани финансиски извештаи се прикажани во продолжение:

Работењето на Надзорниот одбор на Банката во 2020 година започна со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Јалчин Каја, Член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, Член на Надзорен одбор
- Г-дин Хасан Гокхан Килич, член на Надзорен одбор
- Г-дин Борис Петровски, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор

Со оставката на членот на Надзорниот одбор г-дин Јалчин Каја и уписот на промената во Централниот регистар на Р. Северна Македонија на 11 февруари 2020 година, Надзорниот одбор продолжи да работи со следниот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, Член на Надзорен одбор
- Г-дин Хасан Гокхан Килич, член на Надзорен одбор
- Г-дин Борис Петровски, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор

Со именувањето на г-дин Фатих Шахбаз за член на Надзорен Одбор од страна на Собранието на акционери на 23 март 2020 година, согласноста издадена од страна на Народна Банка на РСМ на 22 јули 2020 и уписот во Централниот регистар на РСМ на 30 јули 2020 година, Надзорниот одбор продолжи да работи со следниот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, Член на Надзорен одбор
- Г-дин Хасан Гокхан Килич, член на Надзорен одбор
- Г-дин Фатих Шахбаз, член на Надзорен одбор
- Г-дин Борис Петровски, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор

Од страна на Собранието на акционери на 17 јуни 2020 година г-ѓа Билјана Ангелова е преименувана за независен член на Надзорниот Одбор, согласноста е издадена од страна на Народна Банка на РСМ на 17 септември 2020 година и уписот во Централниот регистар на РСМ е извршен на 22 септември 2020 година.

## **ВОВЕД (продолжение)**

### **(б) Основа за подготвување на консолидираните финансиски извештаи**

#### **Основи за консолидација**

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ги опфаќаат финансиските извештаи на Банката и Подружницата, која е во 100% во сопственост на Банката.

##### *i) Деловни комбинации*

Деловните комбинации се евидентираат со користење на методот на купување на датумот на стекнување т.е. на датумот кога контролата е стекната од Групата. Износот којшто се пренесува при стекнувањето се мери по објективна вредност, исто како и идентификуваните нето-средства кои се стекнуваат.

Трансакционите трошоци се признаваат како расход веднаш, освен доколку тие не се однесуваат за издавање на должнички или сопственички инструменти. Износот којшто се пренесува при стекнувањето не вклучува износи кои се однесуваат на подмирување на некои односи кои претходно постоеле. Таквите износи генерално се признаваат во билансот на успех.

##### *ii) Неконтролирани учества*

Неконтролираните учества се мерат според нивното пропорционално учество во нето-средствата на стекнатиот ентитет. Промените во учеството на Групата во подружниците кои не доведуваат до губење контрола, се евидентираат како трансакции во капиталот.

##### *iii) Подружници*

Подружници се ентитети контролирани од Групата. Групата има контрола врз ентитетот кога е изложена на, или има право на, варијабилни поврати од своето инволвирање со ентитетот и има можност да влијае врз износот на овие поврати преку својата моќ врз ентитетот. Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот кога контролата започнува до моментот кога контролата престанува.

##### *iv) Губење на контрола*

Кога Групата ја губи контролата врз подружницата, ги депривира средствата и обврските на подружницата, како и поврзаното неконтролирано учество и останатите компоненти на капиталот. Каква било добивка или загуба која е резултат на престанокот на контролата се признава во добивката или загубата. Какво било учество задржано во поранешната подружница се мери по објективна вредност во моментот на губење на контролата.

##### *v) Трансакции елиминирани при консолидација*

Салдата и трансакциите во рамките на Групата, и сите нереализирани добивки и загуби кои произлегуваат од трансакции во рамки на Групата, се елиминираат. Нереализираните загуби се елиминираат на ист начин како и нереализираните добивки, но само до оној износ до кој не постојат докази за оштетување.



## **ВОВЕД (продолжение)**

### **(б) Основа за подготвување на консолидираните финансиски извештаи (продолжение)**

#### **Стандарди врз основа на кои се подготвени консолидираните финансиски извештаи**

Податоците во приложените консолидирани финансиски извештаи на Групата се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за Банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на НБРСМ, како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст “Методологија”) („Службен весник на РМ“ бр. 83/17) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 83/17 и 149/18), пропишани од страна на НБРСМ.

#### **Објавени стандарди кои се во примена од 2019 година**

На 9 август 2018 година, НБРСМ донесе нова Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик (Службен весник на РМ бр. 149/18) која се применува од 1 јули 2019 година со која се опфаќа делот од Методологијата поврзано со утврдувањето на исправката на вредноста и посебната резерва за кредитните изложености.

#### **Објавени стандарди кои сеуште не се во примена**

На датумот на издавање на овие консолидирани финансиски извештаи, не постојат објавени стандарди кои сеуште не се во примена.

#### **Презентација на консолидираните финансиски извештаи**

Придружните финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Групата.

Придружните консолидирани финансиски извештаи на Групата се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (“Службен весник на РМ” бр.83/17 и 149/18), (во понатамошниот текст “Одлуката”).

Во согласност со Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиски извештаи, од 2019 година Банката подготвува и консолидирани финансиски извештаи бидејќи има 100% вложување во подружницата ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје.

#### **Известувачка и функционална валута**

Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”). Денарот е функционална и известувачка валута на Групата. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

**ВОВЕД (продолжение)****(б) Основа за подготвување на консолидираните финансиски извештаи (продолжение)****Користење на проценки и расудувања**

Презентацијата на консолидираните финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Групата, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати во наредните периоди на известување можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се прегледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди доколку ревидираната проценка влијае на двата периоди – тековниот и идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од раководството и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на консолидираните финансиски извештаи се прикажани во белешка 1(г).

**(в) Значајни сметководствени политики**

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие консолидирани финансиски извештаи.

**(и) Трансакции во странска валута**

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна каматна стапка и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Групата се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2020 и 2019 година беа како што следува:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>МКД</b>	<b>МКД</b>
1 EUR	61,69	61,49
1 USD	50,24	54,95
1 CHF	56,82	56,56

## **ВОВЕД (продолжение)**

### **(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

#### **(ii) Приходи и расходи по основ на камати**

Приходите од камата и расходите од камата се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, Групата ги проценува идните парични текови имајќи ги во предвид договорните услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување. Ефективната каматна стапка се утврдува при иницијалното признавање на финансиско средство или обврска и не се ревидира последователно.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата;
- камата од финансиски средства и обврски кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка со користење на методот на ефективна камата.

#### **(iii) Провизии и надомести**

Приходите и расходите од провизии и надомести кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од провизии и надомести, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Групата во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите и останатите услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши. Кога обврска за кредитирање не се очекува да резултира со повлекување на кредит, провизијата за обврска за кредитирање се признава пропорционално во текот на периодот на траење на обврската.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Групата и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

#### **(iv) Приходи од дивиденди**

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од тргување или приходи од дивиденди во зависност од соодветната класификација на инструментот.

#### **(v) Расходи од наеми**

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(vi) Приходи и расходи од осигурување**

**Премии**

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на склучување на договорот за осигурување до крајот на периодот на известување, врз основа на методот про рата темпорис. Пренесената премија на реосигурителот се признава како трошок во согласност со методот про рата темпорис во истиот сметководствен период како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување.

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

**Штети**

Настанатите, пријавените и исплатените штети ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и во износ кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Неподмирени штети ги опфаќаат резервите за проценетите конечни трошоци за подмирување на сите настани, но неподмирени штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Неподмирени штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат.

Додека Раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираните износ. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и посебно се обелоденети, доколку се материјални. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(vii) Данок на добивка (тековен и одложен)**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од временските разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат временските разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временски разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположлива доволната оданочлива добивка.

Непризнатото одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

**Данок на непризнати расходи и исплатени дивиденди и други исплати од добивката до 2014 година**

Во 2014 година дојде до промена во начинот на утврдување на данокот на добивка, при што се напушти концептот на оданочување на непризнати расходи, применлив од 2009 до 2013 година, и се премина кон оданочување на сметководствената добивка усогласена за непризнатите расходи. Измената се примени проспективно.

Согласно законската даночна регулатива применлива од 2009 до 2013 година, друштвата беа обврзани да пресметуваат и уплатуваат данок на добивка само при распределба на истата во вид на дивиденди и друг вид на распределби, додека посебна даночна основа преставуваа непризнатите расходи кои се оданочуваа одделно од данокот на добивка на дивидендите и другите распределби од добивката. Стапката на данокот на добивка изнесуваше 10%.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - политика која се применува од 1 јули 2019 година**

Финансиско средство е средството коешто е:

- парично средство,
- сопственички инструмент издаден од друго правно лице,
- договорно право да се примат пари или друго финансиско средство од друго лице;
- договорно право да се разменат финансиски инструменти со друго лице според услови коишто се потенцијално поволни за Групата; или
- договор кој може да биде подмирен или ќе се подмири со сопственички инструменти на Групата и е:
  - а) недериват за кој Групата е или може да биде обврзана да добие променлив број од своите сопственички инструменти, или
  - б) дериват кој може да биде или ќе биде подмирен на друг начин, а не со размена на одреден износ на пари или на друго финансиско средство за фиксен број од нејзините сопственички инструменти.

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман и се состојат од: депозити на банки, финансиски институции и комитенти, обврски по основ на кредити и останати обврски.

*Класификација*

Групата ги класифицира финансиските средства при нивното почетно признавање. Финансиските средства се класифицирани во една од следните категории:

- финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка;
- и
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех.

Класификацијата на финансиските средства се врши врз основа на:

- деловниот модел на Групата за управување со финансиските средства; и
- карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, Групата ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Групата ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.

Групата во оваа категорија на финансиски средства ги класифицира и паричните средства, побарувањата од купувачи, побарувања за наем, побарувањата за провизии и надоместоци и сите други финансиски средства коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик, а за кои условот на СППИ е неприменлив. За овие средства не е потребно исполнување на условот на СППИ.

Во категоријата на финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, Групата ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- Групата го управува финансиското средство со цел наплата на договорните парични текови и/или за продажба; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - политика која се применува од 1 јули 2019 година (продолжение)**

*Класификација (продолжение)*

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех, Групата ги класифицира финансиските средства кои ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Групата во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории.

*Оценка на деловниот модел на Групата*

Оцената на деловниот модел на Групата се врши на ниво на деловен процес, а не по одделен инструмент. Групата може да има повеќе деловни процеси за управување со финансиски инструменти. Групата може да го користи и управува одделен вид финансиски инструмент на различни начини, така што еден вид финансиски инструмент може да се појави во различни деловни процеси на Групата за управување со финансиските инструменти.

Оценката на деловниот модел ја врши исклучиво клучното раководство на Групата, при што ги зема во предвид сите релевантни и расположливи податоци за начинот на управување на финансиските инструменти, особено како се следат успешност/остварувањата на деловниот модел и како се известува до раководството на Групата, кои се ризиците коишто влијаат на остварувањето на тој деловен модел и како се управува со тие ризици;

Во зависност од начинот на Управување со финансиските средства се идентификуваат три деловни модели:

- **финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност**, односно финансиските средства се чуваат со цел наплата на договорните парични текови (главница и камата). Доколку одредени финансиски инструменти од оваа категорија се продадат пред нивниот договорен рок на достасување (предвременни продажби), тоа не е директен показател за промената на деловниот модел на Групата. Во случај на предвременни продажби на овие средства, Групата треба да направи анализа дали настанала промена на деловниот модел на Групата за овие финансиски средства, при што треба да се земат предвид податоците за фреквенцијата, периодите и обемот на продажбите; причините за продажбите (пример влошен кредитен ризик, продажба поради управување со ликвидноста и сл.)
- **финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка**, односно финансиски средства се чуваат за наплата на договорните парични текови (главница и камата) и/или за продажба;  
Имајќи предвид дека овие финансиските средства Групата ги држи заради управување со ликвидноста, одржување на одреден каматен профит, заради усогласување на рочноста (траењето) на финансиските средства со рочноста (траењето) на финансиските обврски коишто се извор на тие финансиски средства, и слично.
- **финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех**, односно финансиските средства кои се чуваат со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Групата во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории. Имајќи предвид дека овие финансиските средства Групата би ги држела со цел активно и фреквентно тргување со цел остварување на добивка од промените во објективната вредност на средствата, Групата ги управува овие средства со цел реализација на нивната пазарна/објективна вредност и одлуките при управувањето ги носи врз основа на нивната пазарна/објективна вредност.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - политика која се применува од 1 јули 2020 година**

*СППИ тест*

Должнички финансиски средства коишто согласно деловниот модел на Групата треба да се класификуваат во категориите на финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност или на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, треба да исполнат уште еден услов - согласно договорните услови на средството, Групата очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“ - СППИ. Во рамки на договорните парични текови, елементот „главница“ го опфаќа износот при првичното одобрување, намален за сите отплати; а елементот „камата“ претставува надомест за временската вредност на парите, кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, административните или услужните трошоци и профитната маргина.

За да е исполнет условот на СППИ, договорните парични текови не треба да вклучуваат било каква изложеност на ризици или променливост кои не претставуваат вообичаен кредитен аранжман (на пример, изложеност на ризик од промена на цените на акции или добра/стоки). Оценката дали е исполнет СППИ условот се прави во валутата во која средството е деноминирано. Условот на СППИ единствено може да се разгледува само за должничките финансиски средства. Оние должнички финансиски средства за кои е оценето дека не го исполнуваат условот на СППИ, Групата ќе ги класифицира како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех и ќе ја мери нивната објективна вредност.

Анализата дали е исполнет условот на СППИ се прави при почетното признавање на секое должничко финансиско средство.

Анализата дали е исполнет условот на СППИ се прави врз основа на договорните услови на инструментот и се земаат во предвид сите парични текови утврдени во договорот. За оние должнички финансиски средства кои произлегуваат од одреден производ за кој Групата има типизиран договор (или договорни услови) кој се применува за сите одделни побарувања по тој производ, Групата анализата дали е исполнет условот на СППИ ја прави на ниво на производ, а не по поединечно финансиско средство.

При анализата дали е исполнет условот на СППИ, Групата го зема во предвид и следното:

- за финансиските средства кои имаат различна каматна стапка од онаа којашто вообичено се применува на исти или слични финансиски инструменти, Групата прави споредба помеѓу недисконтираните парични текови на анализираното финансиско средство и недисконтираните парични текови на финансиско средство со ист кредитен квалитет и со исти договорни услови, освен каматната стапка (т.н. „benchmark“ инструмент). Доколку разликата помеѓу паричните текови на двата инструменти е значајна, анализираниот инструмент не го исполнува условот на СППИ и се класифицира и мери по објективна вредност преку Билансот на успех;
- за финансиските средства за кои регулаторот пропишува максимална вредност на каматната стапка која не смее да се надмине, се смета дека го исполнува условот на СППИ;
- за финансиските средства за кои согласно со договорните услови е предвидена минимална/максимална вредност под/над која каматната стапка не може да падне/надмине, се смета дека го исполнуваат условот на СППИ;
- за финансиските инструменти чијашто каматна стапка периодично се усогласува за стапката на инфлација, се смета дека го исполнуваат СППИ условот;



**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - политика која се применува од 1 јули 2019 година (продолжение)**

*СППИ тест (продолжение)*

- за финансиските средства за кои со договорните услови е предвидена промена на каматната стапка доколку настане промена на кредитната способност на клиентот (уредено во договорот дека се следи преку кој било показател за кредитната способност на клиентот, како на пр.: неплаќање на договорните обврски во одреден рок, влошување/подобрување на интерната или регулаторната категорија на ризик, надминување на одредена вредност на одреден/и финансиски показател/и за работењето на клиентот и сл.), се смета дека го исполнуваат условот на СППИ;
- за финансиските инструменти одобрени во денари со валутна клаузула, се смета дека го исполнуваат СППИ условот (доколку и останатите карактеристики на инструментот упатуваат на исполнување на СППИ условот);
- доколку финансискиот инструмент содржи одредена карактеристика поради која СППИ условот не е исполнет, но притоа таа карактеристика има незначително влијание на договорните парични текови на средството (анг. „de minimis feature“), Групата смета дека СППИ условот е исполнет;
- доколку финансискиот инструмент содржи одредена карактеристика која би ги изменила договорните парични текови на средството само доколку настане одреден исклучително редок настан со мала веројатност да се случи, Групата смета дека е исполнет условот на СППИ;
- доколку договорните услови на финансискиот инструмент предвидуваат можност за предвремена отплата и доколку износот кој би се наплатил во случај на предвремена отплата го претставува износот на ненаплатената главница и достасаната ненаплатена камата, како и разумен надомест за предвременото раскинување на договорот (до 5% од предвреме отплатениот износ), Групата смета дека СППИ условот е исполнет;
- доколку договорните услови на финансискиот инструмент предвидуваат можност за продолжување на рокот на достасување и доколку паричните текови и во продолжениот период на достасување го исполнуваат условот на СППИ (може да вклучуваат и разумен надомест за продолжувањето на периодот на достасување), Групата смета дека СППИ условот е исполнет.

Во случај на измена на договорните парични текови на постоечко финансиско средство, Групата на датумот на изменувањето повторно оценува/проверува дали е исполнет условот на СППИ со новите изменети договорни услови и соодветно го класифицира финансиското средство.

*Прекласификација*

Прекласификација на должничките финансиски средства од една во друга категорија е можна само доколку дојде до промена на деловниот модел на Групата за управување со тие средства. Прекласификациите се прават во ретки случаи кога промената на деловниот модел има значајно влијание на деловните операции на Групата, кога промената е поради промена на надворешни или внатрешни фактори кои имаат значајно влијание на активностите на Групата и сл. Одлуката за промена на деловниот модел ја носи раководството на Групата. Доколку настане промена на деловниот модел, Групата мора да ги прекласификува сите финансиски средства од една во друга категорија. Во вакви случаи, прекласификуваните средства продолжуваат да се мерат соодветно со принципите на новата категорија од тој датум проспективно, односно не се прави корекција на сите дотогаш признаени добивки или загуби.

Прекласификација на сопственичките финансиски средства од една во друга категорија не е дозволена.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - политика која се применува од 1 јули 2019 година (продолжение)**

*Принципи на мерење на вредноста*

Групата користи два принципи на мерење на вредноста на средствата и обврските:

- принцип на мерење по амортизирана набавна вредност и
- принцип на мерење по објективна вредност.

Амортизирана набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износ по кој се мери средството или обврската земајќи го во предвид:

- износот при почетното признавање;
- намален за отплатите на главница;
- намален или зголемен за износот на акумулирана амортизација со употреба на методот на ефективна каматна стапка, за секоја разлика помеѓу износот при почетното признавање и износот при достасувањето и
- намален за исправката на вредноста поради оштетување или ненаплатливост.

Ефективната каматна стапка е еднаква на стапката која ги дисконтира очекуваните идни парични приливи и одливи од инструментот до датумот на крајна достасаност на инструментот или за пократок временски период, доколку е тоа соодветно. Мерењето со употреба на методот на ефективна каматна стапка овозможува амортизирање на набавната вредност на финансискиот инструмент и на приходот/расходот од камата во периодот на очекувано достасување на инструментот. При пресметка на ефективна каматна стапка, се земаат во предвид:

- сите очекувани идни парични текови;
- сите платени и/или наплатени провизии и надомести кои претставуваат составен дел од ефективната камата на финансиското средство или обврска (надомести за оценка на финансиската состојба на клиентот, за посредување при договарање на условите на финансискиот инструмент, надомести за поднесување барање и обработка на барањето за одобрување на кредити, надомести за повлекување на средствата по финансискиот инструмент, редовен месечен надомест за управување со кредитот до крајното достасување на кредитот којшто се задолжува и се наплатува во истиот момент со задолжувањето и наплатата на редовната договорна камата и слично);
- трансакциските трошоци кои се директно поврзани со трансакцијата (надомести и провизии платени на продажни агенти, советници, брокери, дилери, надомести на регулаторни тела, платени даноци и царини и слично) и
- премиите и/или дисконтите одобрени на финансискиот инструмент.

При пресметувањето на ефективната каматна стапка, Групата не ја зема предвид исправката на вредноста (загубите поради оштетување) на финансискиот инструмент.

Мерењето по објективна вредност претпоставува дека средството или обврската се разменуваат помеѓу пазарни учесници, во вообичаена трансакција, според тековните пазарни услови на датумот на мерење. Објективната вредност се утврдува на различни начини, во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.

## **ВОВЕД (продолжение)**

### **(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

#### **(viii) Финансиски средства и обврски - политика која се применува од 1 јули 2019 година (продолжение)**

##### *Принципи на мерење на вредноста (продолжение)*

Активен пазар е пазарот на кој се вршат трансакции со средството или обврската со доволна фреквенција и обем, за да обезбедат ценовна информација за средството или обврската. Соодветната котирана пазарна цена за средството или обврската е онаа што е во рамките на распонот помеѓу куповната и продажната цена, а којашто најдобро ја претставува објективната вредност во соодветните услови. Вообичаено се употребува тековната: куповна цена за средството коешто се чува или за обврската којашто треба да се издаде, односно продажна/понудена цена за средството коешто ќе биде стекнато или за обврската којашто се чува; просечната пазарна цена или друга цена согласно со вообичаената, прифатена пазарна практика.

Доколку не постои активен пазар за финансиското средство или обврска, Групата за да ја одреди објективната вредност на средството или обврската, применува техники на вреднување за коишто има најмногу расположливи податоци, давајќи им предност на податоците коишто можат да се потврдат на пазарот. Вообичаени техники на вреднување во Групата се: пазарен пристап (се користат котираны цени или други релевантни информации од пазарни трансакции со исти или слични средства или обврски) и приходен пристап (дисконтирана вредност на тековните пазарни очекувања за идните износи (парични приливи или приходи и расходи) од средството или обврската). При примената на техниките за вреднување, Групата:

- користи информации за постигнатите цени на скорешни (од последните 6 месеци), нормални, комерцијални трансакции за истиот финансиски инструмент помеѓу запознаени, доброволни странки (ако се достапни);
- ако нема информација за постигнатите цени од скорешните трансакции за истиот финансиски инструмент, тогаш за утврдување на објективната вредност треба да се примени тековната пазарна цена на друг инструмент, кој е во суштина ист (во смисла на тоа дека е со иста валута и со ист или сличен рок на достасување);
- ако не може да се добие информација за објективната вредност на финансискиот инструмент од пазарите, тогаш за одредување на објективната вредност на финансискиот инструмент се употребуваат податоци коишто не можат да се потврдат на пазарите.

Групата ја мери/утврдува објективната вредност на сопственичките инструменти кои немаат тргувана цена на активен пазар и дериватите што се поврзани со нив и коишто мора да се подмират со испорака на вакви некотирани сопственички инструменти. Групата ја утврдува објективната вредност со примена на метод кој најдобро ја одразува објективната вредност на сопственичкиот инструмент. За вложувањата на Групата во сопственички инструменти на одредени специфични институции, за коишто нема активен пазар и чиешто поседување е утврдено со закон и/или е поврзано со можноста за користење на услугите коишто ги вршат овие институции, се смета дека нивната набавна вредност ја одразува нивната објективна вредност. Групата ги класифицира овие вложувања како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка.

##### *Загуби поради оштетување*

Групата, најмалку на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетување на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група на финансиски средства. Финансиските средства се оштетени кога постојат објективни докази дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството, и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат.

Групата издвојува загуби поради оштетување согласно Одлуката на НБРСМ за управување со кредитниот ризик.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - политика која се применува од 1 јули 2019 година (продолжение)**

*Принципи на мерење на вредноста (продолжение)*

Групата анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата и хартиите од вредност на поединечна основа.

Објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на кредитот од страна на Групата според поповолни услови кои Групата инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежниот статус на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските на групата.

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за исправка на вредност за кредити и аванси. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот. Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Загубите поради оштетување на вложувањата расположливи-за-продажба се признаваат со пренесување на кумулативната загуба која е признаена директно од главнината во билансот на успех. Кумулативната загуба која се пренесува од главнината во билансот на успех е разлика помеѓу набавната вредност, намалена за сите исправки на вредност претходно признаени во билансот на успех. Промените во посебната резерва како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камата.

Доколку во последователен период, објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба должнички инструменти се зголеми и зголемувањето може да биде објективно поврзано со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била призната во билансот на успех, загубата се анулира низ билансот на успех. Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава директно во главнина.

**Депризнавање**

Групата ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Групата се признава како посебно средство или обврска. Групата ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(viii) Финансиски средства и обврски - политика која се применува од 1 јули 2019 година (продолжение)**

*Нетирање*

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Групата има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

**(viii) Финансиски средства и обврски - политика која се применува до 30 јуни 2019 година**

**Класификација и мерење**

*Парични средства и парични еквиваленти*

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити чувани во Народната Банка на Република Северна Македонија („НБРСМ“), депозити по видување кај банките, како и високоликвидните финансиски средства со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена на нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

*Средства и обврски за тргување*

Средства и обврски за тргување се оние средства и обврски кои Групата ги стекнува главно со цел продажба или повторно откупување во блиска иднина, или кои ги чува како дел од портфолио за остварување на добивка во краток рок.

Средствата и обврските за тргување почетно се признаваат и последователно се мерат по објективна вредност во билансот на состојба, а трансакциските трошоци при почетното признавање директно се признаваат во билансот на успех. Сите промени во објективната вредност се признаваат како дел од нето приходи од тргување во билансот на успех. Средствата и обврските за тргување не се рекласификуваат последователно по нивното почетно признавање.

*Кредити и побарувања*

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирали на активен пазар и кои Групата нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

## **ВОВЕД (продолжение)**

### **(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

#### **(viii) Финансиски средства и обврски - политика која се применува до 30 јуни 2019 година (продолжение)**

#### **Класификација и мерење (продолжение)**

##### *Вложувања*

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност плус, во случај на хартии од вредност кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех, инкременталните директни трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

##### *Вложувања чувани до достасување*

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Групата има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средства чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Групата нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

Постојат некои исклучоци од ова правило, и тоа:

- Предвреме продадените или прекласифицирани средства се блиску до крајниот период на достасување, така што промените во пазарните каматни стапки имаат незначителен ефект на објективната вредност на финансиските средства.
- Групата ја наплатила скоро целата оригинална главница на финансиското средство преку отплатите, согласно со амортизациониот план, или претплатите или
- Се однесуваат на изолиран настан кој не се повторува и кој е надвор од контрола на Групата.

##### *Вложувања расположливи-за-продажба*

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, кои не се одобрени од Групата, ниту се чуваат до периодот на достасување. Инструментите расположливи-за-продажба ги вклучуваат државните записи, обврзниците издадени од државата и вложувањата во сопственички инструменти.

Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Приходот од дивиденда се признава кога на Групата ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или оштетени, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

**(ix) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања**

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (преземени средства). Преземените средства почетно се признаваат по пониската од проценетата вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на Групата и вредноста на преземеното средство наведена во актот донесен од страна на Извршителот во постапката за присилна наплата, од кој произлегува правниот основ за стекнување на правото на сопственост. Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценител.

На датумот на почетното признавање на средството, Групата е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања во билансот на состојба да ја намали вредноста на преземеното средство како оштетување во износ од најмалку 20% од вредноста по која средствата почетно се признаваат.

Доколку износот на затворената исправка на вредност/посебна резерва е поголем од оштетувањето од претходниот пасус, Групата ја признава оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

По почетното признавање, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци Групата врши проценка на преземеното средство и утврдува разлика со сметководствената вредност. Во исто време Групата пресметува 20% од нето вредноста на преземеното средство и го споредува со разликата помеѓу проценетата и сметководствената вредност. Поголемиот износ го признава во билансот на успех како загуба за оштетување.

Во случај на пренамена на преземено средство во основно средство коешто служи на Групата во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител и од сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

**(x) Недвижности и опрема**

**(i) Признавање и мерење**

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување, доколку има.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

**(ii) Последователни издатоци**

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Групата и трошоците на истото може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

**ВОВЕД (продолжение)****(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(xi) Недвижности и опрема (продолжение)****(iii) Амортизација**

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

Градежни објекти	%
Опрема	2,5 10 – 25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

**(xii) Нематеријални средства****(i) Мерење и признавање**

Нематеријалните средства набавени од Групата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради оштетување, доколку има.

**(ii) Последователни издатоци**

Последователни издатоци за нематеријални средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

**(iii) Амортизација**

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

Софтвер	%
Лиценци	25 25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

**(xii) Средства земени под наем - наемател**

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ од објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Групата за тоа средство.

Останатите наеми се оперативни наеми и изнајмените средства не се признаваат во Билансот на Состојба на Групата.



## **ВОВЕД (продолжение)**

### **(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

#### **(xiv) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства**

Нефинансиските средства на Групата се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

#### **(xv) Депозити, обврски по кредити**

Депозитите и обврските по кредити се извори на финансирање на Групата.

Депозитите и обврските по кредити, почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто претставува објективна вредност на примениот надомест, зголемена за трансакциските трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

#### **(xvi) Резервирања**

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Групата како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Групата за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)**

***(xvi) Резервирања (продолжение)***

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Групата се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Групата признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

***(xvii) Користи за вработените***

***(i) Планови за дефинирани придонеси***

Групата плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Групата нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

***(ii) Краткорочни користи за вработените***

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Банката признава обврска и расход по основ на приватно здравствено осигурување на годишно ниво.

***(iii) Останати долгорочни користи за вработените***

Согласно македонската законска регулатива Групата исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Северна Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Групата нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

***(xxxviii) Акционерски капитал***

***(i) Обични акции***

Обичните акции се класификувани како капитал. Инкременталните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

***(ii) Откуп на сопствени акции***

Кога Групата откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како намалување во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

***(iii) Дивиденди***

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

**ВОВЕД (продолжение)****(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(xix) Заработка по акција**

Групата презентира основна и разводнета заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција се пресметува со делење на добивката или загубата којашто им припаѓа на сопствениците на обични акции на Групата со пондерираниот просечен број на обични акции во периодот. Разводнетата заработка по акција се пресметува со корегирање на добивката или загубата која припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на акции во текот на периодот за ефектот на сите разводнувачки потенцијални обични акции.

**(xx) Известување според сегменти**

Оперативниот сегмент претставува компонента на Групата што може да се разграничи и кој што е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Резултатите од работење се редовно разгледувани од страна на Надзорниот одбор на Групата со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности и за кои стојат на располагање дискретни финансиски информации.

Групата примарно известува по деловни сегменти. Идентификувани се следните главни сегменти, работа со население, корпоративно банкарство, работа со хартии од вредност и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

**(xxi) Подружници**

Подружниците се правни лица кај кои Банката има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постоенето на контрола и ефектот од поседувањето на гласовите се зема предвид при одредување дали Банката има контрола врз друго правно лице. Набавна вредност на вложувањето претставува објективната вредност на даденото средство. Банката ги евидентира вложувањата во подружници по нивната набавна вредност.

На 9 јануари 2019 година, Банката со претходна реализација на две блок трансакции, го откупи капиталот на НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје за 198.893 илјади денари (3.212.000 евра) и стана 100% сопственик на осигурителното друштво, коешто на 25 февруари 2019 година беше преименувано во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје. Влогот во Подружницата е зголемен во текот на 2019 година за 430.470 илјади денари и на 31 декември 2019 година изнесува 629.363 илјади денари (белешка 24).

**(xxii) Вонбилансна евиденција**

Групата води вонбилансна евиденција за извршени трансакции кои во моментот не ги исполнуваат критериумите за признавање како средство или обврска, а кои можат да создадат идни приливи и одливи на средства и кои претставуваат извор на информации за работењето, за утврдувањето на ризикот од работењето и евентуалните идни обврски.

Оваа евиденција ги опфаќа следниве ставки: издадени непокриени платежни и чинидбени гаранции, отворени непокриени акредитиви, авали, акцепти, преземени неотповикливи обврски за кредити, неискористен дел на одобрени рамковни кредити, неискористени лимити на кредитни картички, неискористени пречекорувања по тековни сметки, и други облици на гаранција врз чија основа можат да настанат обврски за плаќање и побарувања од страна на Групата како и друга книговодствена евиденција која за неа не претставува посебен ризик (евиденција на отпишани побарувања, покриени акредитиви, покриени гаранции и сл.).

Вонбилансната евиденција се евидентира на денот на случување на настанот.

## **ВОВЕД (продолжение)**

### **(г) Употреба на оценки и проценки**

#### **Значајни проценки при примената на сметководствените политики**

Значајните сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики се презентирани подолу:

##### *Објективна вредност на финансиските инструменти*

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење на методи на сегашна вредност, модели врз основа на параметри кои се достапни. Сите модели на вреднување најпрво се потврдуваат пред да бидат користени како основа за финансиско известување и периодично се разгледуваат од страна на квалификуван персонал кој што е независен во однос на областа за која е креиран моделот. Каде што е можно, Групата ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти, и со стварните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди и стандардизира моделите. Голем број на различни фактори се вклучени во моделите, вклучувајќи стварни или проценети пазарни цени и стапки, како што се временска вредност и непостојаност, пазарни услови и ликвидност. Групата ги применува моделите конзистентно од еден до друг период, обезбедувајќи споредливост и континуитет на вреднувањата низ периодите, но оценката на објективната вредност инхерентно инволвира значаен степен на проценување.

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купување и продажба на побарувањата и другите финансиските средства и обврски, за кои не постојат официјално објавени пазарни цени.

Раководството врши проценка на вкупната изложеност на ризик така што кога е проценето дека постојат навестувања дека евидентираната сметководствена вредност нема да може да биде реализирана, во тој случај се признава резервација. Според мислењето на раководството, искажаните сметководствени вредности на средствата кои не котираат на активниот пазар всушност ги претставуваат највалидните и најкорисните вредности за известување кои важат под сегашните пазарни околности.

##### *Исправка на вредноста на кредитите*

Групата месечно врши анализа на кредитната изложеност со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во консолидираниот биланс на успех, Групата донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок. Групата користи проценки врз основа на историското искуство за загуби кои се однесуваат на средства кои имаат карактеристики на кредитен ризик и постоење на објективен доказ за оштетување кои се слични на оние во портфолиото кога ги планира идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

**ВОВЕД (продолжение)****(г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)****Значајни проценки при примената на сметководствените политики (продолжение)***Корисен век на материјалните и нематеријалните средства*

Раководството на Групата го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошкиот развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

*АктUARски претпоставки за дефинираните планови за користи на вработените*

Евентуалните трошоци кои Групата би ги имала по основ на дефинираните планови зависат првенствено од вистински очекуваните идни искуства а особено од промената на дисконтната стапка и зголемувањето на платите. Други фактори исто така можат да ја променат вкупната обврска по оваа основа како што се бројот на вработените кои предвреме ја напуштаат Групата во однос на пензионирањето и бројот на нови вработени.

**(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки**

На 9 август 2018 година, НБРСМ донесе нова Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик (Службен весник на РМ бр. 149/18) која се применува од 1 јули 2019 година со која се опфаќа делот од Методологијата поврзано со утврдувањето на исправката на вредноста и посебната резерва за кредитните изложености.

Промените се однесуваат на третманот на нефункционалните кредити, третманот на реструктурираните побарувања, правилата за исклучување од нефункционален и реструктуриран статус на клиентите, дефинирање на критериумот за неможност за наплата и промени во одреди правила кај класификацијата на изложеноста на кредитниот ризик. Ефектот од примената на новата Одлука резултираше со помала исправка на вредноста/посебна резерва во износ од 6.938 илјади денари на 1 јули 2019 година.

Финансиски извештаи на Подружницата на ден и за годината што завршува на 31 декември 2020 година, одобрени од страна на раководството на Подружницата, беа поднесени во Централниот Регистар на Република Македонија на 8 март 2021 година. Врз основа на наодите и предложените корекции од страна на ревизорот, а во согласност со прописите, финансиските извештаи на Подружницата беа коригирани за ефектите идентификувани во текот на ревизијата. Коригираните финансиски извештаи на Подружницата за годината што завршува на 31 декември 2020 година се дополнително усвоени од страна на раководството на Подружницата и поднесени во Централниот Регистар на Република Македонија. Ефектите од направените корекции се како што следува:

<i>Во илјади денари</i> Опис	Обврски		Биланс на успех	
	Должи	Побарува	Должи	Побарува
Бруто резерви за преносни премии	-	5.148	-	-
Бруто резерви за штети	-	571	-	-
Промена во бруто резервата за преносна премија	-	-	5.148	-
Промени во бруто резервите за штети	-	-	571	-

**ВОВЕД (продолжение)**

**(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки (продолжение)**

Неревидираната консолидирана годишна сметка на Групата е поднесена во Централниот регистар на Република Северна Македонија на 29 март 2021 година. Меѓутоа, врз основа на наодите и предложените корекции од страна на ревизорот наведени погоре, а во согласност со прописите, приложените консолидирани финансиски извештаи и консолидираната годишна сметка се коригирани за идентификуваните ефекти во текот на ревизијата. Коригираните ревидирани консолидирани финансиски извештаи и ревидирана консолидирана годишна сметка се дополнително усвоени и ќе бидат предадени во Централниот регистар на Република Северна Македонија најдоцна до 30 јуни 2021 година.

**(ѓ) Усогласеност со законската регулатива**

Банката ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива пропишана од Народна банка на Република Северна Македонија.

Во продолжение се наведени доставените и спроведените активности.

- На 5 март 2020 година беше доставено Известување за вршење делумна теренска контрола број 17-7332/1 од страна на НБРСМ. Во текот на 2020 година беше спроведена предметната контрола чии предмет беше управувањето со кредитниот и оперативниот ризик, стратегија и деловни планови, организациона поставеност, систем на известување, стрес тестирање и воведување на нови производи/активности/систем, внатрешна и надворешна ревизија и усогласеност на работењето на Банката со прописите.
- На 1 декември 2020 година беше доставен Извештај од извршена непосредна теренска контрола П.Т. бр. 17-7332/9 за анализираниот период од 30 септември 2018 – 31 декември 2019 година. На 24 декември 2020 година од страна на Банката беше доставен Акциски план за постапување по наодите и препораките од доставениот Извештај.
- На 9 март 2020 година од страна на НБРСМ беше доставен Прашалник за само оценка на ИТ ризикот за потребите на супервизорската проценка (СРЕП). Пополнетиот Прашалник беше доставен до НБРСМ на 3 април 2020 година.
- На 2 јуни 2020 година од страна на НБРСМ беше доставен допис број 16-14130/1 со барање за доставување на податоци за целите на редовните анализи на банкарскиот систем. Податоците беа доставени до НБРСМ на 17 јуни 2020 година.
- На 24 февруари 2020 година од страна на НБРСМ беше доставен допис број 15-6119/1 со кој беше доставено барање за Оценка на Статутот на Банката. Оценката беше извршена од страна на Дирекцијата за усогласеност СПП и ФТ и доставена до НБРСМ на 25 јуни 2020 година.
- Во мај 2020 година од страна на НБРСМ беше доставено барање за дополнување на Планот за опоравување на Банката, според Одлуката за системски значајна банка, кој дополнет беше доставен до НБРСМ во октомври 2020 година.
- На 6 мај 2020 година од страна на НБРСМ беше доставено барање за достава на информации и документи за потребите на годишното оценување на банките во делот на ИТ ризикот според методологијата SREP кои беа доставени до НБРСМ.

Банката подготви акциски план за постапување согласно барањата на НБРСМ за исполнување на препораките.

Со состојба на денот на консолидираните финансиски извештаи не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРСМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Групата, вложувањата на Групата, ликвидноста на Групата и отворената девизна позиција.

**ВОВЕД (продолжение)**

**(ѓ) Усогласеност со законската регулатива (продолжение)**

На ден 11 март 2020 година беше најавена контрола во подружницата ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје од страна на регулаторот Агенцијата за Супервизија на Осигурувањето („АСО“), со предмет на ревизија информацискиот систем на Подружницата. Ревизијата беше завршена заклучно 6 јули 2020 година, кога е доставен записник за спроведена вонтеренска супервизија. Од страна на АСО беа утврдени четири наоди за неусогласеност со Подзаконска регулатива, а немаше наоди за неусогласеност со Законската регулатива. Подружницата постапи по сите наоди и на 18 декември 2020 година достави Извештај за постапување по утврдени наоди од регулаторот, поддржан со мислење на внатрешниот ревизор.

**(е) Обелоденувања за управување со ризиците**

Описот, квалитативните и квантитативните информации за поделните ризици се детално обелоденети во белешка 2. Управување со ризици.

**(ж) Настани по датумот на Билансот на Состојба**

Настани по датумот на билансот на состојба се настаните, поволни и неповолни, кои се случуваат помеѓу датумот на билансот на состојба и датумот кога консолидираните финансиски извештаи се одобрени за издавање. Доколку постои доказ за услови кои постоеле на датумот на билансот на состојба, Групата ги коригира консолидираните финансиски извештаи. Групата не прави корекција на консолидираните финансиски извештаи за настани по датумот на билансот на состојба, за кои услови се појавиле по датумот на билансот на состојба.

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

#### А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски

	по објективна вредност преку консолидираниот биланс на успех		по објективна вредност преку консолидираниот останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
<b>2020 (тековна година)</b>	<i>во илјади денари</i>					
<b>Финансиски средства</b>						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	11.742.321	<b>11.742.321</b>
Средства за тргување	117.014	-	-	-	-	<b>117.014</b>
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	182.928	<b>182.928</b>
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	43.978.492	<b>43.978.492</b>
Вложувања во хартии од вредност	-	-	7.270.100	53.878	190.805	<b>7.514.783</b>
Останати побарувања	-	-	-	-	1.171.357	<b>1.171.357</b>
<b>Вкупно финансиски средства</b>	<b>117.014</b>	<b>-</b>	<b>7.270.100</b>	<b>53.878</b>	<b>57.265.903</b>	<b>64.706.895</b>
<b>Финансиски обврски</b>						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	3.565.161	<b>3.565.161</b>
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	47.511.893	<b>47.511.893</b>
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	5.935.096	<b>5.935.096</b>
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	540.788	<b>540.788</b>
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57.552.938</b>	<b>57.552.938</b>

Белешките кон консолидираниот финансиски извештаи се составен дел од овие консолидирани финансиски извештаи



## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

#### А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

	по објективна вредност преку консолидираниот биланс на успех		по објективна вредност преку консолидираната останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
<i>во илјади денари</i>						
<b>2019 (претходна година)</b>						
<b>Финансиски средства</b>						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	11.579.869	<b>11.579.869</b>
Средства за тргување	85.119	-	-	-	-	<b>85.119</b>
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	669.798	<b>669.798</b>
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	37.615.124	<b>37.615.124</b>
Вложувања во хартии од вредност	-	-	5.131.870	49.902	196.205	<b>5.377.977</b>
Останати побарувања	-	-	-	-	1.138.854	<b>1.138.854</b>
<b>Вкупно финансиски средства</b>	<b>85.119</b>	-	<b>5.131.870</b>	<b>49.902</b>	<b>51.199.850</b>	<b>56.466.741</b>
<b>Финансиски обврски</b>						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	2.600.118	<b>2.600.118</b>
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	38.796.644	<b>38.796.644</b>
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	6.987.801	<b>6.987.801</b>
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	707.858	<b>707.858</b>
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	-	-	-	-	<b>49.092.421</b>	<b>49.092.421</b>

Белешките кон консолидираните финансиски извештаи се составен дел од овие консолидирани финансиски извештаи

## 2. Управување со ризиците

На почетокот на 2020 година, глобалната пандемијата предизвикана од корона вирусот, (Ковид-19), ги погоди земјите ширум светот што претставуваше голем предизвик за здравствените системи и економиите на земјите, со кој што тие требаше да се справат. Со прогласувањето на пандемијата во март 2020 година, Владата на Република Македонија, презема низа на мерки за справување со новонастанатата состојба, кои меѓудругото вклучуваа ограничување на сите патувања надвор од државата, ограничувања на патувањата во рамките на државата во текот на одредени часови од денот, прекин на јавниот транспорт, запирање на сите комерцијални активности освен оние коишто можат да се спроведуваат од дома, со исклучок на специфичните деловни активности (продавници за купување намирници, фармација, деловно банкарско работење, бензински пумпи и слично) и економски и финансиски пакет мерки.

Иако мерките во текот на годината беа со различен интензитет, сепак тие негативно се одразија на економските текови во државата што се рефлектираше и на бруто домашниот производ (БДП).

Банката, следејќи ги мерките и препораките на Владата за справување со Ковид-19 и спречување на неговото понатамошно ширење, презема низа на активности кои што се однесуваа на

- Организација на работењето по принцип на ротација на вработените,
- Организација на работењето на филијалите заради заштита на клиентите и вработените (одржување на безбедно растојание),
- Континуирано обезбедување на заштитна опрема (маски) и средства за дезинфекција,
- Поттикнување на клиентите да ги користат алтернативните канали односно on-line услуги на Банката,
- Промовирање на нови on-line услуги преку алтернативните канали на дистрибуција.

Дополнително, Банката, согласно одредбите на Одлуката за методологија за управување со кредитен ризик на НБРМ бр.76/20 од 24 март 2020 година и Уредбата со законска сила за начинот на промена на договорните услови на кредитните изложености кај банките и штедилниците (Службен весник бр.80 од 27 март 2020 година), на своите клиенти, физички и правни лица, им понуди олеснителни мерки при сервисирањето на нивните обврски кон банките.

За физичките лица, првиот сет на мерки со кои им се обезбеди олеснување преку одобрување на одложување на наплатата на кредитните обврски, беше организиран преку Јавна понуда и се однесуваше на периодот 28 февруари 2020 година до 31 август 2020 година.

Вториот сет на мерки за физички лица, кои се однесуваа на периодот 31 август 2020 година до 28 февруари 2021 година, имаше помал опфат на клиенти, односно оние клиенти кои исполнуваа барем еден од следните критериуми:

- Намалени месечни приходи на кредитокорисникот и/или ко-кредитокорисникот од најмалку 10% во последните 6 месеци земено како просек споредено со приходите пред почеток на пандемијата,
- Престанок на работен однос на кредитокорисникот и/или ко-кредитобарателот и/или брачен другар, во периодот почнувајќи од март 2020,
- Трошоци за лекување на Ковид 19 на кредитокорисникот и/или ко-кредитобарателот и/или брачен другар.

Пакетот мерки кои Банката ги предвиде за олеснување на кредитните обврски на правните лица се применуваа на постоечки клиенти, по барање на клиентите и со поединечен пристап кон клиентите. Целна група на пакетот мерки беа секторите за кои постоеше перцепција дека се најпогодени од Ковид 19 пандемијата и тоа следниве:

- Туризам (Туристички агенции, Тур Оператори, Објекти за сместување),
- Градежништво,
- Транспорт/Логистика,
- Услуги (Трговски Центри, Угостителски објекти),
- Трговија,
- Производство,
- Текстилна индустрија.

**2. Управување со ризиците**

Вкупно, со првиот сет мерки е опфатена изложеност од 14.281.090 илјади денари со состојба на 31 декември 2020 година, што претставува 20% од вкупната кредитна изложеност на Банката со состојба на 31 декември 2020 година. Со вториот сет мерки е опфатена изложеност од 5.167.833 илјади денари со состојба на 31 декември 2020 година, односно 7% од вкупната кредитна изложеност со состојба на 31 декември 2020 година.

Од аспект на управување со кредитниот ризик, Банката во периодот од 1 март 2020 година до 30 септември 2020 година ги примени регулаторните мерки во процесот на класификација и утврдување на исправка на вредност и посебна резерва врз основа на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик, донесена од страна на НБРСМ („Службен весник на РСМ бр. 76/20), заради ублажување на последиците од COVID-19.

Подружницата во текот на 2020 година и покрај тешките пазарни и конкурентски услови засилени од COVID-19 кризата, која значително влијаеше врз целокупното работење, успеа да ги оствари и надмине очекуваните резултати. И покрај тоа што овие фактори нема значително да се променат во 2021 година, благодарение на воспоставените деловни односи со соработниците, стекнатата доверба кај осигурениците, како и ремето на единствениот акционер и неговата континуирана поддршка, Подружницата очекува зголемување на осигурителното портфолио. Во рамки на стратегијата за остварување на проектираниот раст, Подружницата континуирано работи на развој на нови продукти и подобрување на постоечките, проширување на соработката со Банката преку понуда на осигурителни продукти формулирани согласно потребите на клиентите, како и подобрување на процесот на наплата на доспеаните побарувања. Подружницата во 2020 година значително го подобри степенот на квалитетна обработка и навремено решавање на поднесените оштетни барања, што продолжува да биде цел и понатаму.

Групата е изложена на следните ризици од употреба на финансиските инструменти:

- кредитен ризик,
- ризик на ликвидност и
- пазарни ризици.

Оваа белешка претставува информација за изложеноста на Групата на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Групата.

**Рамка на управување со ризици**

Надзорниот Одбор (“Одбор”) ја одобрува стратегијата за управување со ризиците и ја следи нивната примена. Одборот има формирано Кредитен Одбор и Одбор за управување со ризици, кои се одговорни за развој и следење на политиките за управување со ризик на Групата во нивните одделни области.

Политиките за управување со ризик на Групата се воспоставени за да ги идентификуваат и анализираат ризиците со кои се соочува Групата, за поставување на соодветни лимити и контроли за ризиците, и да ги следи ризиците и усогласеност со лимитите.

Политиките и системите за управување со ризик редовно се следат и анализираат дали ги рефлектираат промените во пазарните услови, и понудените производи и услуги. Групата преку обуки и процедури и политики за управување, има за цел да создаде конструктивна контролна средина, каде сите вработени ќе ги разберат своите улоги и задолженија.

Одборот за ревизија на Групата е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, и за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Групата. Одборот за ревизија во извршувањето на овие функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Внатрешната ревизија врши редовни и периодични ревизии на контролите и процедурите за управување со ризик, и овие резултати се презентираат до Одборот за ревизија.

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.1 Кредитен ризик**

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Групата доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и аванси на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со ризик Групата ги зема во предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот, ризик на земја и ризик на одделен сектор).

#### **Управување со кредитниот ризик**

Надзорниот Одбор ја делегира својата одговорност за управување со кредитен ризик на Кредитниот одбор на Банката кој ги одобрува сите кредитни изложености до 2.500.000 евра вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица. Над овој износ Кредитниот одбор на Банката може да одобри кредитни изложености до 10% од сопствените средства, само доколку таа изложеност е покриена со депозит. Сите кредитни изложености над 2.500.000 евра, до 25% од сопствените средства на Банката кои не се обезбедени со депозит се одобруваат од Надзорниот одбор. Над делегираните овластувања за одлучување доделени на кредитните одбори на филијалите, кредитните изложености за правни лица до 500.000 евра се одобруваат од Кредитниот одбор за МСП кредити и од Кредитниот одбор за население за кредитни изложености на население до 150.000 евра. Кредитните одбори на филијалите одлучуваат за кредитни изложености на правни лица и население во рамки на делегираниот лимит за одлучување (кредитниот одбор на секоја филијала има посебен лимит за одобрување на кредитни изложености).

Контролата на кредитниот ризик на Групата вклучува:

- *Подготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеноста на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Надлежните Сектори/Дирекции/Филијали ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити, кредитни политики и процедури кои се однесуваат на кредитирањето.
- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географски и индустриски сегменти (за кредити и аванси), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Групата* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Групата и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување дали загуба за оштетување е потребна.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за индустрии, ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, класификацијата и исправката на вредност/посебната резерва до Одборот за управување со ризици и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.
- Се врши од поодделните организациони делови на Групата како Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Групата и Дирекцијата за управување со ризици.

Сите организациони единици вклучени во процесот на кредитирање и управување со кредитниот ризик се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката. Тие се одговорни и за контрола и следење на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици.

Дирекцијата за Внатрешна ревизија и Дирекцијата за внатрешна контрола, во рамките на редовните ревизии на активностите на Експозитурите/Филијалите на Банката врши контрола и на работењето од областа на кредитирање.

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 2. Управување со ризиците (продолжение)

#### 2.1 Кредитен ризик (продолжение)

##### 2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>во илјади денари</i>																		
<b>Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1</b>																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	182.928	665.657	38.084.682	32.258.801	7.289.107	5.147.063	190.805	196.205	9.325.103	4.480.890	11.380	11.116	596.814	606.028	9.804.566	8.537.183	65.485.385	51.902.943
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	(158)	(57.033)	(52.518)	-	-	-	-	(207)	(122)	(317)	(279)	(149)	(125)	(5.760)	(6.034)	(63.466)	(59.236)
<b>Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва</b>	<b>182.928</b>	<b>665.499</b>	<b>38.027.649</b>	<b>32.206.283</b>	<b>7.289.107</b>	<b>5.147.063</b>	<b>190.805</b>	<b>196.205</b>	<b>9.324.896</b>	<b>4.480.768</b>	<b>11.063</b>	<b>10.837</b>	<b>596.665</b>	<b>605.903</b>	<b>9.798.806</b>	<b>8.531.149</b>	<b>65.421.919</b>	<b>51.843.707</b>
<b>Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2</b>																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	4.530	6.260.333	5.704.688	-	-	-	-	-	-	6.663	5.236	52.993	14.412	396.229	198.751	6.716.218	5.927.617
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	(231)	(344.829)	(320.043)	-	-	-	-	-	-	(767)	(652)	-	(1)	(20.734)	(11.682)	(366.330)	(332.609)
<b>Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва</b>	<b>-</b>	<b>4.299</b>	<b>5.915.504</b>	<b>5.384.645</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.896</b>	<b>4.584</b>	<b>52.993</b>	<b>14.411</b>	<b>375.495</b>	<b>187.069</b>	<b>6.349.888</b>	<b>5.595.008</b>
<b>Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3</b>																		
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	426.236	280.569	-	-	-	-	-	-	902	612	243.795	113.661	-	-	670.933	394.842
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(263.019)	(161.258)	-	-	-	-	-	-	(599)	(334)	(126.653)	(108.691)	-	-	(390.271)	(270.283)
<b>Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163.217</b>	<b>119.311</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>303</b>	<b>278</b>	<b>117.142</b>	<b>4.970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>280.662</b>	<b>124.559</b>
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва</b>	<b>182.928</b>	<b>670.187</b>	<b>44.771.251</b>	<b>38.244.058</b>	<b>7.289.107</b>	<b>5.147.063</b>	<b>190.805</b>	<b>196.205</b>	<b>9.325.103</b>	<b>4.480.890</b>	<b>18.945</b>	<b>16.964</b>	<b>893.602</b>	<b>734.101</b>	<b>10.200.795</b>	<b>8.735.934</b>	<b>72.872.536</b>	<b>58.225.402</b>
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	(389)	(664.881)	(533.819)	-	-	-	-	(207)	(122)	(1.683)	(1.265)	(126.802)	(108.817)	(26.494)	(17.716)	(820.067)	(662.128)
<b>Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва</b>	<b>182.928</b>	<b>669.798</b>	<b>44.106.370</b>	<b>37.710.239</b>	<b>7.289.107</b>	<b>5.147.063</b>	<b>190.805</b>	<b>196.205</b>	<b>9.324.896</b>	<b>4.480.768</b>	<b>17.262</b>	<b>15.699</b>	<b>766.800</b>	<b>625.284</b>	<b>10.174.301</b>	<b>8.718.218</b>	<b>72.052.469</b>	<b>57.563.274</b>

#### Реструктурирани кредити

На 31 декември 2020 Банката има реструктурирани кредити со вкупна нето сметководствена вредност во износ од 119.481 илјади денари (на 31 декември 2019 година: 400.507 илјади денари).

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

#### **Оштетени кредити и хартии од вредност**

Оштетени кредити и хартии од вредност се такви кредити и хартии од вредност за кои што Групата врз основа на Одлуката за управување со кредитниот ризик на НБРСМ (“Одлуката”) одредила дека има потреба од издвојување на загуби поради оштетување. Сите кредити се класификувани од А до Д ризична категорија според деновите на доцнење и други критериуми утврдени во истата одлука.

#### **Достасани, но неоштетени кредити**

Кредити и хартии од вредност кај кои договорната камата и главница се достасани, но Групата верува дека не е соодветно да се пресмета загуба поради оштетување, поради износот на расположливото обезбедување или степенот на наплата.

#### **Исправка на вредност/Посебна резерва**

Групата утврдува исправка на вредноста и посебна резерва за кредитните изложености врз основа на утврдената очекувана кредитна загуба на поединечна и/или на групна основа, најмалку на месечна основа.

Групата ја утврдува очекуваната кредитна загуба на поединечна основа како разлика помеѓу сметководствената вредност на кредитната изложеност и сегашната вредност на очекуваните парични текови од таа кредитна изложеност.

Очекувана кредитна загуба на групна основа се утврдува за одделните портфолија на кредити (сегменти) како производ на стапката на веројатноста за ненаплата, стапката на загуба заради ненаплата и износот на кредитната изложеност.

Обезвреднувањата за потребите на финансиското известување се признаени само за загуби кои биле реализирани заклучно со датумот на билансот на состојба врз основа на објективни докази за оштетување. Табелата 2.1 А ја прикажува целокупната изложеност на Групата на кредитен ризик на поединечна основа, по категории на кредитен ризик. Во табелата се прикажани соодветната исправка на вредност и посебната резерва на поединечна основа.

Утврдувањето на објективните докази за оштетување се базира на следниве критериуми пропишани од Групата:

- Неисполнување на договорени плаќања на главница или камата;
- Започнување на постапки за стечај;
- Прекршување на договорни одредби и услови;
- Специфични информации за бизнисот на клиентот, кои што се одразуваат на потешкотии во паричните текови на должникот;
- Влошување на конкурентската позиција на должникот;
- Намалување на вредноста на обезбедувањето;
- Општата економска ситуација.

**2. Управување со ризиците (продолжение)****2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

Согласно интерната класификација на изложеност на кредитен ризик, која е во согласност со Одлуката за управување со кредитен ризик на НБРСМ, Групата врши класификација на кредитните изложености како што следи:

<b>Регулаторна рамка (согласно Одлука за кредитен ризик)</b>	<b>Интерна постапка</b>	<b>ГРУПА</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитната изложеност кон клиент чија финансиска состојба и парични текови овозможуваат непречено работење и можност за намирување на тековните и идните обврски кон Групата;</li> <li>- кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување до 31 ден</li> </ul>	се земаат во предвид тековните и историските денови на доцнење на извештајниот датум. Доколку клиентот, побарувањето, во изминатиот период од 6 месеци го измирува со доцнење најмногу до 31 ден, ќе биде класифициран во оваа група на побарувања	<b>Група 1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитната способност на клиентот оценета со примена на интерна категорија на ризик, доколку Групата има развиено интерни категории на ризик</li> </ul>	побарувања од клиенти кои што имаат кредитен рејтинг AAA, AA, A, BBB, BB и B	<b>Група 1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитната изложеност кон клиент/проект за кој заради финансиски слабости се очекуваат потешкотии во намирувањето на неговите обврски;</li> <li>- кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување од 31 до 90 дена</li> </ul>	се земаат во предвид тековните денови на доцнење на извештајниот датум. Доколку деновите на доцнење, на извештајниот датум се од 31 до 90, побарувањето се класифицира во оваа група на побарувања. Исто така во оваа група се класифицираат побарувањата кои што претходно биле нефункционални, се додека ги исполнат условите за класифицирање во Група 1.	<b>Група 2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитната способност на клиентот оценета со примена на интерна категорија на ризик, доколку Групата има развиено интерни категории на ризик</li> </ul>	побарувања од клиенти кои што имаат кредитен рејтинг ЦЦЦ, ЦЦ и Ц	<b>Група 2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување над 90 дена (нефункционална кредитна изложеност)</li> </ul>	се земаат во предвид тековните денови на доцнење, на извештајниот датум, а задоцнувањето е над 90 дена	<b>Група 3</b>

Процентот на очекуваната кредитна загуба за кредитните изложености за кои се применува стапка на веројатност за ненаплата за 12 месеци (Група 1) не може да биде понизок од 0,01% од кредитната изложеност, додека за кредитните изложености за кои се применува стапка на веројатност за ненаплата за целиот животен век (Група 2 и 3), исправката на вредноста, односно издвоената посебна резерва не може да биде пониска од 5% од износот на кредитната изложеност.

Стапката на веројатност за ненаплата (PD) за нефункционалните кредитни изложености е 100%, додека стапката на загуба заради ненаплата (LGD) треба да изнесува најмалку 30%.

Групата не утврдува очекувани кредитни загуби за кредитните изложености кои што се целосно покриени со депозит, за вонбилансните позиции (по основ на гаранции и акредитиви) за кои што не очекува парични одливи врз основа на преземените потенцијални обврски и за побарувањата кои согласно со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот се применува пондер на ризичност од 0%.

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

За регулаторни и извештајни потреби, Групата врз основа на утврдената очекувана кредитна загуба ги распределува изложеностите од портфолијата во категориите на ризик, каде што износот на кредитната загуба за секоја категорија на ризик се движи во рамките на следниве граници (согласно важечката регулатива), односно:

- од 0,01% до 5% за категоријата на ризик „А“;
- над 5% до 20% за категоријата на ризик „Б“;
- над 20% до 45% за категоријата на ризик „В“;
- над 45% до 70% за категоријата на ризик „Г“;
- над 70% до 100% за категоријата на ризик „Д“

Групата врши целосна исправка на вредноста на пресметаната камата на нефункционалните кредитни изложености.

#### **Политика на отпис**

Групата отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот/ хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како што се настанување на значајни промени во финансиската положба на должникот / издавачот на хартиите од вредност, дека должникот / издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализацијата на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Групата, исто така, врши отпис на износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на истите.

Согласно измените во Одлуката за Управување со кредитен ризик, Групата почнувајќи од 01.07.2019 година врши целосен отпис на кредитната изложеност доколку е помината една година од датумот кога Групата била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%, а со претходната одлука условот беше две години.

#### **Обезбедување на кредитните изложености**

Банката има обезбедување за кредитите и авансите на клиенти во форма на хипотека, залог на подвижен предмет, залог на хартии од вредност, паричен депозит, залог на акции, гаранции, административни забрани и согласности, други регистрирани залози и гаранции. Проценката на објективната вредност е врз основа на вредноста на обезбедувањето во моментот на позајмување. За заложен подвижен и недвижен имот за кредитни изложености, мониторинг се прави најмалку еднаш годишно и вклучува: проценка од овластен проценител и осигурителна полиса винкулирана во корист на банката. Генерално, Банката не зема обезбедување за пласмани во банки. Банката не зема обезбедување за хартиите од вредност и нема такво обезбедување на 31 декември 2020 година (2019: нема).

Дозволените пречекорувања и кредитни картички издадени на физички и правни лица најчесто се обезбедени со меници, односно обезбедување предвидено во одобриениот кредитен лимит на правното лице, што го покриваат целиот износ на кредитна изложеност. Понатаму, во насока на намалување на потенцијалната загубата од изложеност на кредитен ризик, Банката ќе се обезбеди со дополнително обезбедување од комингентите во моментот кога ќе се забележат индикатори за рано предупредување за потенцијална оштета кај релевантните индивидуални кредити и пласирани средства.

Должникските хартии од вредност и благајничките записи воглавно се необезбедени.

Гаранциите и акредитивите носат ист кредитен ризик како и кредитите и се обезбедени со ист вид на обезбедување како и останатите изложености на кредитен ризик. Концентрацијата по локација за кредити и аванси се мери според локацијата на должникот. Концентрацијата по локација за вложувања се мери според локацијата на издавачот на хартиите од вредност.



## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 2. Управување со ризиците (продолжение)

#### 2.1 Кредитен ризик (продолжение)

##### Обезбедување на кредитните изложености (продолжение)

Проценката на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

#### Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

во илјади денари	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност																
Првокласни инструменти за обезбедување																
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	988.068	985.993	-	-	-	-	-	-	73	98	345.491	281.588	1.333.632	1.267.679
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банкарски гаранции	-	-	343.627	277.906	-	-	-	-	-	-	-	-	908.271	818.430	1.251.898	1.096.336
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	8.204.217	4.096.301	-	-	-	-	-	-	336	196	250	-	8.204.803	4.096.497
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	573.798	690.154	-	-	-	-	-	-	21	-	310.041	189.645	883.860	879.799
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот																
имот за сопствена употреба																
(станови, куќи)	-	-	22.897.725	18.336.468	-	-	-	-	-	-	23.407	8.510	554.074	546.599	23.475.206	18.891.577
имот за вршење дејност	-	-	43.027.988	35.026.351	-	-	-	-	-	-	5.744	3.122	5.415.013	8.882.707	48.448.745	43.912.180
Залог на подвижен имот	-	-	2.159.696	1.936.801	-	-	-	-	-	-	6.175	5.964	302.611	386.465	2.468.482	2.329.230
Останати видови на обезбедување	-	-	6.057.908	4.459.397	-	-	-	-	-	-	53	4	41.096	8.113	6.099.057	4.467.514
<b>Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност</b>	-	-	<b>84.253.027</b>	<b>65.809.371</b>	-	-	-	-	-	-	<b>35.809</b>	<b>17.894</b>	<b>7.876.847</b>	<b>11.113.547</b>	<b>92.165.683</b>	<b>76.940.812</b>

Објективната вредност на обезбедувањето која е прикажана во белешка 2.1.Б е утврдена од страна на локалните овластени проценители и претставува вредност која е реална за законските сопственици на средствата.

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 2. Управување со ризиците (продолжение)

#### 2.1 Кредитен ризик (продолжение)

#### В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	
<i>во илјади денари</i>																			
Нерезиденти	-	-	975.167	858.218	-	-	-	-	-	-	246	2	-	-	1.147.032	451.211	<b>2.122.445</b>	<b>1.309.431</b>	
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	471.140	520.551	-	-	-	-	-	-	139	119	-	-	24.403	24.032	<b>495.682</b>	<b>544.702</b>	
Рударство и вадење на камен	-	-	101.562	119.992	-	-	-	-	-	-	48	21	-	-	19.247	14.579	<b>120.857</b>	<b>134.592</b>	
Прехрамбена индустрија	-	-	1.009.638	730.435	-	-	-	-	-	-	99	80	7	-	65.056	91.610	<b>1.074.800</b>	<b>822.125</b>	
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	707.466	726.431	-	-	-	-	-	-	117	70	2	4	38.257	39.624	<b>745.842</b>	<b>766.129</b>	
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	762.108	724.203	-	-	-	-	-	-	93	79	-	-	95.248	124.754	<b>857.449</b>	<b>849.036</b>	
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	553.997	431.568	-	-	-	-	-	-	87	72	-	-	185.794	169.817	<b>739.878</b>	<b>601.457</b>	
Останата преработувачка индустрија	-	-	759.124	965.122	-	-	-	-	-	-	127	92	-	-	167.927	213.284	<b>927.178</b>	<b>1.178.498</b>	
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	-	-	187.095	317.392	-	-	-	-	-	-	51	120	-	3	571.644	421.475	<b>758.790</b>	<b>738.990</b>	
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со оптад и дејности за санација на околината	-	-	63.103	41.298	-	-	-	-	-	-	570	521	513	46	-	15	<b>64.186</b>	<b>41.880</b>	
Градежништво	-	-	3.591.864	2.815.313	-	-	-	-	-	-	577	1.580	9	11	1.271.004	1.152.160	<b>4.863.454</b>	<b>3.969.064</b>	
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	8.138.060	7.308.788	-	-	-	-	-	-	1.506	1.723	442	219	2.822.881	2.291.739	<b>10.962.889</b>	<b>9.602.469</b>	
Транспорт и складирање	-	-	1.846.776	1.795.452	-	-	-	-	-	-	524	375	123	3	894.103	775.269	<b>2.741.526</b>	<b>2.571.099</b>	
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	1.254.869	1.127.433	-	-	-	-	-	-	355	264	168	117	29.371	14.611	<b>1.284.763</b>	<b>1.142.425</b>	

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 2. Управување со ризиците (продолжение)

#### 2.1 Кредитен ризик (продолжение)

#### В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжение)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
во илјади денари																		
Информации и комуникации	-	-	117.653	102.433	-	-	-	-	-	-	129	104	1.844	1.546	16.640	10.455	136.266	114.538
Финансиски дејности и дејности на осигурување	182.928	669.798	44.392	18.875	19.007	15.193	-	-	-	4.480.768	439	712	759.680	618.784	914.814	919.753	1.921.260	6.723.883
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	855.390	1.626.540	-	-	-	-	-	-	24	18	9	-	158.882	139.414	1.014.305	1.765.972
Стручни, научни и технички дејности	-	-	366.318	194.717	-	-	-	-	-	-	279	203	3	-	92.728	281.330	459.328	476.250
Административни и помошни услужни дејности	-	-	236.520	250.509	-	-	-	-	-	-	176	155	317	288	475.482	499.467	712.495	750.419
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	15.639	37.897	7.270.100	5.131.870	190.805	196.205	9.324.896	-	-	2	9	9	-	-	16.801.449	5.365.983
Образование	-	-	119.474	131.056	-	-	-	-	-	-	55	13	-	-	99.359	90.280	218.888	221.349
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	381.434	345.061	-	-	-	-	-	-	71	83	-	-	7.464	1.208	388.969	346.352
Уметност, забава и рекреација	-	-	30.782	24.626	-	-	-	-	-	-	78	49	168	1	1.053	273	32.081	24.949
Други услужни дејности	-	-	16.790	13.125	-	-	-	-	-	-	239	164	423	343	2.554	2.946	20.006	16.578
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	21.466.985	16.454.793	-	-	-	-	-	-	11.155	9.014	2.596	3.422	1.070.223	985.995	22.550.959	17.453.224
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	33.024	28.411	-	-	-	-	-	-	78	64	487	488	3.135	2.917	36.724	31.880
<b>Вкупно</b>	<b>182.928</b>	<b>669.798</b>	<b>44.106.370</b>	<b>37.710.239</b>	<b>7.289.107</b>	<b>5.147.063</b>	<b>190.805</b>	<b>196.205</b>	<b>9.324.896</b>	<b>4.480.768</b>	<b>17.262</b>	<b>15.699</b>	<b>766.800</b>	<b>625.284</b>	<b>10.174.301</b>	<b>8.718.218</b>	<b>72.052.469</b>	<b>57.563.274</b>

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 2. Управување со ризиците (продолжение)

#### 2.1 Кредитен ризик (продолжение)

#### Г Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>во илјади денари</i>																		
<b>Географска локација</b>																		
Република Северна Македонија	182.928	-	43.113.518	36.838.824	7.289.107	5.147.063	190.805	196.205	8.633.772	4.059.667	16.978	15.680	418.978	233.355	8.140.022	7.367.950	67.986.108	53.858.744
Земји-членки на Европската унија	-	-	-	-	-	-	-	-	417.456	396.993	11	1	98.285	391.929	-	-	515.752	788.923
Европа (останато)	-	669.798	992.852	871.415	-	-	-	-	273.668	24.108	273	19	249.537	-	2.034.279	1.350.267	3.550.609	2.915.607
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>182.928</b>	<b>669.798</b>	<b>44.106.370</b>	<b>37.710.239</b>	<b>7.289.107</b>	<b>5.147.063</b>	<b>190.805</b>	<b>196.205</b>	<b>9.324.896</b>	<b>4.480.768</b>	<b>17.262</b>	<b>15.699</b>	<b>766.800</b>	<b>625.284</b>	<b>10.174.301</b>	<b>8.718.218</b>	<b>72.052.469</b>	<b>57.563.274</b>

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 2. Управување со ризиците (продолжение)

#### 2.1 Кредитен ризик (продолжение)

#### Д Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех

	Средства за тргување				Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање									
	Должнички хартии од вредност за тргување		Сопственички хартии од вредност за тргување		Должнички хартии од вредност		Сопственички хартии од вредност		Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вкупно	
	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>во илјади денари</i>														
<b>Сметководствена вредност на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност</b>														
категија на ризик														
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна сметководствена вредност</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.2 Ризик на ликвидност**

Ликвидносен ризик претставува ризик Групата да не може да обезбеди доволно средства за намиравање на своите краткорочни обврски во моментот на нивното достасување, или истите да ги намира со многу повисоки трошоци.

#### **Управување со ризик на ликвидност**

Групата при управување со ликвидноста води сметка, колку што е можно подолгорочно, да има доволно ликвидни средства за исполнување на обврските кога ќе достасаат, под нормални или невообичаени услови, без да настанат неприфатливи загуби или штета врз репутацијата на Групата.

Дирекцијата за управување со средства, ликвидност и тргување ја следи ликвидноста на дневно ниво врз основа на информации од релевантните сектори, во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски како и детали за проектираните парични текови кои произлегуваат од планираните активности. Дирекцијата за управување со средства, ликвидност и тргување одржува портфолио на краткорочни ликвидни средства, главно составени од краткорочни ликвидни хартии од вредност, со цел да се обезбеди соодветно ниво на ликвидност на Групата.

Сите политики и процедури за ликвидносниот ризик се предмет на разгледување и одобрување од Одборот за управување со ризици и Надзорниот Одбор. Извештаите за ликвидност ја прикажуваат ликвидносната позиција на Банката на дневно ниво и се доставуваат до НБРСМ на месечна основа.

#### **Изложеност на ризик на ликвидност**

Групата има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити, кредитни линии и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поодделни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Групата тежнее да одржува рамнотежа меѓу континуитетот во финансирањето и флексибилноста преку употреба на обврски со различен период на достасување. Групата континуирано го проценува ликвидносниот ризик со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Групата.

Исто така, како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Групата одржува портфолио на високоликвидни средства.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**2. Управување со ризиците (продолжение)****2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

во илјади денари	до 1 месец	од 1 до 3	од 3 до 12	од 1 до 2	од 2 до 5	над 5	Вкупно
<b>2020 (тековна година)</b>							
<b>Финансиски средства</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	9.479.626	170.473	-	1.883.995	-	-	11.534.094
Средства за тргување	117.014	-	-	-	-	-	117.014
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	5.451	50.363	88.696	33.569	4.849	-	182.928
Кредити на и побарувања од други комитенти	428.453	815.119	5.289.825	3.196.244	7.608.268	27.402.907	44.740.816
Вложувања во хартии од вредност	386.603	967.825	2.921.714	480.016	2.758.625	-	7.514.783
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	22.015	-	-	-	-	-	22.015
Останати побарувања	894.021	52.992	101.549	20.358	113.985	-	1.182.905
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупна финансиски средства</b>	<b>11.333.183</b>	<b>2.056.772</b>	<b>8.401.784</b>	<b>5.614.182</b>	<b>10.485.727</b>	<b>27.402.907</b>	<b>65.294.555</b>
<b>Финансиски обврски</b>							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	3.564.551	-	610	-	-	-	3.565.161
Депозити на други комитенти	28.928.223	1.601.277	7.648.137	5.413.521	3.694.624	226.111	47.511.893
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	64.764	1.896	730.960	957.265	2.302.676	1.889.186	5.946.747
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	544.978	-	-	-	-	-	544.978
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>33.102.516</b>	<b>1.603.173</b>	<b>8.379.707</b>	<b>6.370.786</b>	<b>5.997.300</b>	<b>2.115.297</b>	<b>57.568.779</b>
<b>Вонбилансни стапки</b>							
Вонбилансна актива	389.498	723.186	465.173	66.581	239.602	-	1.884.040
Вонбилансна пасива	2.493.954	2.319.611	4.588.188	3.077.453	4.965.664	7.563.737	25.008.607
<b>Рочна неусогласеност</b>	<b>(23.873.789)</b>	<b>(1.142.826)</b>	<b>(4.100.938)</b>	<b>(3.767.476)</b>	<b>(237.635)</b>	<b>17.723.873</b>	<b>(15.398.791)</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**2. Управување со ризиците (продолжение)****2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)  
(продолжение)**

<i>во илјади денари</i>	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
<b>2019 (претходна година)</b>							
<b>Финансиски средства</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	9.870.100	-	-	1.542.581	-	-	11.412.681
Средства за тргување	85.119	-	-	-	-	-	85.119
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	242.931	328.718	67.538	31.000	-	-	670.187
Кредити на и побарувања од други комитенти	208.915	1.014.921	5.294.901	3.816.667	8.062.532	19.826.021	38.223.957
Вложувања во хартии од вредност	133.744	211.430	2.602.280	669.196	1.761.327	-	5.377.977
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	1.010.278	12.678	33.760	88.001	-	-	1.144.717
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно финансиски средства</b>	<b>11.551.087</b>	<b>1.567.747</b>	<b>7.998.479</b>	<b>6.147.445</b>	<b>9.823.859</b>	<b>19.826.021</b>	<b>56.914.638</b>
<b>Финансиски обврски</b>							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.599.508	-	610	-	-	-	2.600.118
Депозити на други комитенти	20.926.032	1.687.670	6.172.354	6.188.745	3.500.808	321.035	38.796.644
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	84.310	48.583	1.510.026	885.913	2.490.264	1.984.420	7.003.516
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	11.381	-	-	-	-	-	11.381
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	707.858	-	-	-	-	-	707.858
<b>Вкупно финансиски обврски</b>	<b>24.329.089</b>	<b>1.736.253</b>	<b>7.829.752</b>	<b>7.074.658</b>	<b>5.991.072</b>	<b>2.305.455</b>	<b>49.266.279</b>
<b>Вонбилансни ставки</b>							
Вонбилансна актива	157.317	104.782	765.443	262.126	238.793	-	1.528.461
Вонбилансна пасива	2.376.291	1.034.754	4.079.219	2.162.776	5.353.284	5.670.064	20.676.388
<b>Рочна неусогласеност</b>	<b>(14.996.976)</b>	<b>(1.098.478)</b>	<b>(3.145.049)</b>	<b>(2.827.863)</b>	<b>(1.281.704)</b>	<b>11.850.502</b>	<b>(11.499.568)</b>



## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)**

Совпаѓањето и контролираната неусогласеност на средствата и обврските е од фундаментално значење за раководството на Банката.

Банката управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на достасаноста на средствата и обврските.

Во 2020 година Народната банка објави нова Одлука за управување со ликвидносен ризик со датум на влегување во сила 01.01.2021 година. Со новата Одлука се врши усогласување со европската регулатива од аспект на примена на стапка на покриеност со ликвидност (LCR) за која што банката треба да почне да известува почнувајќи од 30.04.2021 година.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучително билансна и вонбилансна на 31 декември 2020 година, е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи во анализите не се намалени за износите на акумулираната амортизација, исправка на вредност и издвоената посебна резерва. Постојат индикации за неусогласеност за периодот до еден месец на 31 декември 2020 година. Основна причина за гореспоменатата неусогласеност лежи во фактот што краткорочните извори на средства се ангажирани за одобрување на кредити со подолг временски период на достасување, карактеристично за банкарскиот сектор. За потребите на управување со ликвидносниот ризик, Банката изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

Табелата ги прикажува недисконтираните бруто парични текови на финансиските средства и обврски и непризнатите обврски за кредитирање на Банката на основа на нивниот најран договорен рок на достасување. Прикажаните износи во анализите не се намалени за износите на акумулираната амортизација, исправката на вредност и издвоената посебна резерва. Паричните текови кои што Банката очекува да настанат се разликуваат од договорените. На пример, депозитите по видување се очекува да останат стабилни, а не да се повлечат во рок од еден месец.

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.3 Пазарен ризик**

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маржи (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) ќе влијаат на приходот на Групата или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е да се управува и контролира изложеноста на пазарен ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

#### **Управување со пазарни ризици**

##### **Изложеност на каматен ризик - портфолио кое не се чува за тргување**

Групата е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Групата е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот период на менување на променливите каматни стапки на средствата и обврските, како што се на пример ЕУРИБОР, ЛИБОР и различните каматни стапки.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Групата и пазарните трендови.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Групата на промените на каматните стапки. Генерално, Групата ги следи промените на каматните стапки на средствата и обврските преку остварените каматни маржи, а воедно и трендовите на пазарот и опкружувањето.

Групата дополнително врши анализа на сензитивност на финансиските средства и обврски на промени во различните стрес сценарија на промена на каматните стапки.

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 2. Управување со ризиците (продолжение)

#### 2.3 Пазарен ризик (продолжение)

Анализата на сензитивноста на Групата на зголемување или намалување на пазарните каматни стапки (земајќи во предвид симетрични движења на кривата на принос и постојаност на позициите во билансот на состојба) е следнава:

##### 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

###### А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/ Загуба	Сопствени средства	Активна пондерирана според ризици	Стапка на адекватнос т на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
<b>2020 (тековна година)</b>				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2020)	-	8.586.626	57.206.902	15,01%
<b>Ефекти од примена на сценарија</b>				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	-
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20% Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	8.930.413	63.442.442	14,08%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)	-	-	-	-
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(38.361)	8.892.052	63.404.081	14,02%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(3.944.656)	4.985.758	59.497.787	8,38%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)	-	-	-	-
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(38.361)	8.548.265	57.168.536	14,95%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(3.944.656)	4.641.970	53.262.241	8,72%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (влошување на портфолиото кај одделни сектори)	(644.549)	7.942.077	56.562.348	14,04%
Влошување на кредитната изложеност кај петте најголеми најголеми клиенти, нефинансиски правни лица	(1.410.253)	7.176.373	55.796.644	12,86%
Влошување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг	(1.097.244)	7.489.382	56.109.653	13,35%
Ненаплативост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции	(415.606)	8.171.020	56.791.291	14,39%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	32.217	8.618.843	57.206.902	15,07%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	21.630	8.608.256	57.206.902	15,05%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	11.044	8.597.670	57.206.902	15,03%
Намалување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(9.900)	8.576.726	57.206.902	14,99%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(21.699)	8.564.927	57.206.902	14,97%
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(34.835)	8.551.791	57.206.902	14,95%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)****A Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)**

	<b>Добивка/ Загуба</b>	<b>Сопствени средства</b>	<b>Актива пондерирана според ризици</b>	<b>Стапка на адекватност на капиталот</b>
	<i>во илјади денари</i>	<i>во илјади денари</i>	<i>во илјади денари</i>	<i>во %</i>
<b>2019 (претходна година)</b>				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2019)	-	7.343.998	47.906.027	15,33%
<b>Ефекти од примена на сценарија:</b>				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути	252.521	7.596.519	52.876.219	14,37%
20% Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)	-	-	-	
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)	-	-	-	
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(25.413)	7.571.106	52.850.806	14,33%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(3.403.813)	4.192.706	49.472.406	8,47%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(25.413)	7.318.585	47.880.614	15,29%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(3.403.813)	3.940.185	44.502.214	8,85%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (влошување на портфолиото кај одделни сектори)	(596.135)	6.747.863	47.309.891	14,26%
Влошување на кредитната изложеност кај петте најголеми најголеми клиенти, нефинансиски правни лица	(1.620.515)	5.723.483	46.285.511	12,37%
Влошување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг	(913.712)	6.430.286	46.992.314	13,68%
Ненаплативост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции	(470.355)	6.873.643	47.435.672	14,49%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	20.912	7.364.910	47.906.027	15,37%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	14.165	7.358.163	47.906.027	15,36%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	7.419	7.351.417	47.906.027	15,35%
Намалување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(5.932)	7.338.066	47.906.027	15,32%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(14.119)	7.329.879	47.906.027	15,30%
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(24.013)	7.319.985	47.906.027	15,28%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 2. Управување со ризиците (продолжение)

#### 2.3 Пазарен ризик (продолжение)

##### 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

#### Б Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување

	тековна година 2020				претходна година 2019			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
<i>во илјади денари</i>								
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Согласно “Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот” Групата не утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување, поради што на 31 декември 2020 и 2019 година не изврши анализа на вредност на изложеноста на пазарен ризик за портфолиото за тргување.

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 2. Управување со ризиците (продолжение)

#### 2.3 Пазарен ризик (продолжение)

##### 2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)

###### А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2020 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	472.821
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	417
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(83.601)
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	177.490
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)	Останато	576
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(1.340)
2	<b>ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)</b>		<b>566.363</b>
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		8.586.626
4	<b>ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)</b>		<b>6.60%</b>

###### ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2019 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	173.643
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	9
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(24.975)
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	89.407
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)	останато	198
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	(166)
2	<b>ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)</b>		<b>238.116</b>
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		7.343.998
4	<b>ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)</b>		<b>3,24%</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

<i>во илјади денари</i>	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
<b>2020 (тековна година)</b>							
<b>Финансиски средства</b>							
Парични средства и парични еквиваленти	6.858.530	170.419	-	-	-	-	<b>7.028.949</b>
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	5.451	50.363	88.696	33.569	4.849	-	<b>182.928</b>
Кредити на и побарувања од други комитенти	16.998.077	1.809.903	12.336.956	3.554.182	5.938.051	2.839.641	<b>43.476.810</b>
Вложувања во хартии од вредност	348.218	887.085	2.982.699	450.252	2.766.294	-	<b>7.434.548</b>
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски средства</b>	<b>24.210.276</b>	<b>2.917.770</b>	<b>15.408.351</b>	<b>4.038.003</b>	<b>8.709.194</b>	<b>2.839.641</b>	<b>58.123.235</b>
<b>Финансиски обврски</b>							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.807.077	-	-	-	-	-	<b>2.807.077</b>
Депозити на други комитенти	2.662.151	2.042.869	10.345.365	5.829.842	3.089.594	27.656	<b>23.997.477</b>
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.596.947	617.624	2.169.207	369.172	704.898	479.937	<b>5.937.785</b>
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски обврски</b>	<b>7.066.175</b>	<b>2.660.493</b>	<b>12.514.572</b>	<b>6.199.014</b>	<b>3.794.492</b>	<b>507.593</b>	<b>32.742.339</b>
<b>Нето билансна позиција</b>	<b>17.144.101</b>	<b>257.277</b>	<b>2.893.779</b>	<b>(2.161.011)</b>	<b>4.914.702</b>	<b>2.332.048</b>	<b>25.380.896</b>
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нето вонбилансна позиција</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупна нето-позиција</b>							

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)**

<i>во илјади денари</i>		до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства / обврски
<b>2019 (претходна година)</b>								
<b>Финансиски средства</b>								
Парични средства и парични еквиваленти		2.633.167	-	-	-	-	-	2.633.167
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки		242.289	324.672	67.538	31.000	-	-	665.499
Кредити на и побарувања од други комитенти		13.098.661	1.528.341	13.419.581	5.322.011	3.506.806	594.176	37.469.576
Вложувања во хартии од вредност		410	211.259	2.606.383	672.162	1.809.914	-	5.300.128
Останата неспомната каматочувствителна актива		-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски средства</b>		<b>15.974.527</b>	<b>2.064.272</b>	<b>16.093.502</b>	<b>6.025.173</b>	<b>5.316.720</b>	<b>594.176</b>	<b>46.068.370</b>
<b>Финансиски обврски</b>								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање		-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки		2.496.315	-	-	-	-	-	2.496.315
Депозити на други комитенти		2.659.232	1.857.237	6.911.844	6.242.157	3.344.741	17.431	21.032.642
Издадени должнички хартии од вредност		-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити		1.724.998	754.321	3.339.863	360.720	670.567	139.586	6.990.055
Субординирани обврски и хибридни инструменти		-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски		-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно каматочувствителни финансиски обврски</b>		<b>6.880.545</b>	<b>2.611.558</b>	<b>10.251.707</b>	<b>6.602.877</b>	<b>4.015.308</b>	<b>157.017</b>	<b>30.519.012</b>
<b>Нето билансна позиција</b>		<b>9.093.982</b>	<b>(547.286)</b>	<b>5.841.795</b>	<b>(577.704)</b>	<b>1.301.412</b>	<b>437.159</b>	<b>15.549.358</b>
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции		-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции		-	-	-	-	-	-	-
<b>Нето вонбилансна позиција</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупна нето-позиција</b>		<b>9.093.982</b>	<b>(547.286)</b>	<b>5.841.795</b>	<b>(577.704)</b>	<b>1.301.412</b>	<b>437.159</b>	<b>15.549.358</b>

Белешките кон консолидирани финансиски извештаи се составен дел од овие консолидирани финансиски извештаи



## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 2. Управување со ризиците (продолжение)

#### 2.3 Пазарен ризик (продолжение)

##### 2.3.3 Валутен ризик

во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски					Други валути	Вкупно
<b>2020 (тековна година)</b>										
<b>Монетарни средства</b>										
Парични средства и парични еквиваленти	8.659.019	2.513.275	126.195	-	-	-	-	443.832	11.742.321	
Средства за тргување	117.014	-	-	-	-	-	-	-	117.014	
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредити на и побарувања од банки	182.928	-	-	-	-	-	-	-	182.928	
Кредити на и побарувања од други комитенти	18.217.629	25.751.543	9.320	-	-	-	-	-	43.978.492	
Вложувања во хартии од вредност	7.415.164	99.457	-	-	-	-	-	162	7.514.783	
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Побарувања за данок на добивка (тековен)	22.015	-	-	-	-	-	-	-	22.015	
Останати побарувања	982.267	292.254	196	-	-	-	-	1.034	1.275.751	
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Вкупно монетарни средства</b>	<b>35.596.036</b>	<b>28.656.529</b>	<b>135.711</b>	-	-	-	-	<b>445.028</b>	<b>64.833.304</b>	
<b>Монетарни обврски</b>										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозити на банки	2.851	3.469.002	59.278	-	-	-	-	34.030	3.565.161	
Депозити на други комитенти	29.480.318	17.063.801	527.922	-	-	-	-	439.852	47.511.893	
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обврски по кредити	-	5.935.096	-	-	-	-	-	-	5.935.096	
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати обврски	400.421	197.556	2.944	-	-	-	-	10.027	610.948	
<b>Вкупно монетарни обврски</b>	<b>29.883.590</b>	<b>26.665.455</b>	<b>590.144</b>	-	-	-	-	<b>483.909</b>	<b>57.623.098</b>	
<b>Нето-позиција</b>	<b>5.711.874</b>	<b>1.991.074</b>	<b>(454.433)</b>	-	-	-	-	<b>(38.881)</b>	<b>7.209.634</b>	

Белешките кон консолидирани финансиски извештаи се составен дел од овие консолидирани финансиски извештаи

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 2. Управување со ризиците (продолжение)

#### 2.3 Пазарен ризик (продолжение)

##### 2.3.3 Валутен ризик (продолжение)

во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/ обврски					Други валути	Вкупно
<b>2019 (претходна година)</b>										
<b>Монетарни средства</b>										
Парични средства и парични еквиваленти	9.359.799	1.784.591	257.050	-	-	-	-	178.429	11.579.869	
Средства за тргување	85.119	-	-	-	-	-	-	-	85.119	
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредити на и побарувања од банки	164.661	-	278.429	-	-	-	-	226.708	669.798	
Кредити на и побарувања од други комитенти	17.323.716	20.280.656	10.752	-	-	-	-	-	37.615.124	
Вложувања во хартии од вредност	5.277.491	100.486	-	-	-	-	-	-	5.377.977	
Вложувања во придружени друштва	629.363	-	-	-	-	-	-	-	629.363	
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати побарувања	933.657	274.577	333	-	-	-	-	575	1.209.142	
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Вкупно монетарни средства</b>	<b>33.773.806</b>	<b>22.440.310</b>	<b>546.564</b>	-	-	-	-	<b>405.712</b>	<b>57.166.392</b>	
<b>Монетарни обврски</b>										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозити на банки	3.697	2.522.372	48.907	-	-	-	-	25.142	2.600.118	
Депозити на други комитенти	26.318.832	11.606.172	497.940	-	-	-	-	373.700	38.796.644	
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обврски по кредити	20.418	6.967.383	-	-	-	-	-	-	6.987.801	
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обврски за данок на добивка (тековен)	11.381	-	-	-	-	-	-	-	11.381	
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати обврски	577.813	180.779	15.704	-	-	-	-	3.608	777.904	
<b>Вкупно монетарни обврски</b>	<b>26.932.141</b>	<b>21.276.706</b>	<b>562.551</b>	-	-	-	-	<b>402.450</b>	<b>49.173.848</b>	
<b>Нето-позиција</b>	<b>6.841.665</b>	<b>1.163.604</b>	<b>(15.987)</b>	-	-	-	-	<b>3.262</b>	<b>7.992.544</b>	

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.3 Пазарен ризик (продолжение)**

#### **2.3.3 Валутен ризик (продолжение)**

Валутен ризик е ризик од загуба поради промена на меѓу валутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот кон вредноста на другите странски валути.

Изложеноста на валутен ризик зависи од износот на билансните и вонбилансните позиции кои се деноминирани во девизи или во денари со валутна клаузула, како и движењето на меѓу валутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот кон вредноста на другите странски валути.

Целта на Групата во управувањето со валутниот ризик е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку применување на оптимална валутна структура на средствата и обврските.

Банката има воспоставено Политика за преземање и управување со валутен ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот одбор и истата редовно се ревидира. Политиката ги дефинира основните цели, оценка на капацитетот на Банката за преземање валутен ризик и оценка на профилот на ризичност, организациска поставеност на функцијата за управување со валутниот ризик, основни елементи на управување со валутен ризик, односно системот за управување со валутен ризик и процесот на управување со валутниот ризик, прифатливи инструменти за заштита од или намалување на валутниот ризик, внатрешна контрола и основни елементи на процесот на интерно утврдување и оценка на потребната Адекватност на капиталот на Групата.

Групата има воспоставено Процедури за идентификување, преземање, мерење, следење и контрола на валутниот ризик, кои се донесени од страна на Управниот одбор и истите редовно се ревидираат. Процедурите подетално ги разработуваат постапките и процесите за управување со валутниот ризик, и тоа: идентификување и преземање на валутниот ризик, мерење и следење, контрола и известување за изложеноста на валутен ризик.

Методите за мерење на валутниот ризик вклучуваат: анализа на изложеноста на валутен ризик по позиции и збирно, валутна структура на билансот на состојба, валутна структура на девизните средства, стрес-тестирање и други методи.

Главниот принцип на политиката на Групата за управување со валутниот ризик е да оствари и одржува усогласеност на нејзините побарувања во странска валута (средства во странска валута), како минимум, во износ од нејзините вкупни обврски во странска валута (обврски во странска валута). Исто така, овој однос се одржува и од перспектива на достасаноста на обврските и побарувањата во странска валута. Ваквиот однос во билансот на состојба обезбедува дека Групата е во состојба да ги покрива загубите од курсни разлики кои потекнуваат од нејзините обврски преку курсните разлики кои произлегуваат од нејзините побарувања, дури и во услови на чести промени на девизните курсеви. Приложените табели ја сумираат нето девизната позиција на монетарните средства и обврски на Банката на 31 декември 2020 и 2019 година.

## **2. Управување со ризиците (продолжение)**

### **2.4. Оперативен ризик**

Оперативен ризик е ризик од загуба поради несоодветни или слаби интерни процеси, несоодветни лица и несоодветни или слаби системи на Групата, како и надворешни настани.

Групата има воспоставено Политика за управување со оперативниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Групата. Во политиката се дефинирани основните цели, управување со оперативниот ризик (системи и процеси на управување со оперативниот ризик), организациска поставеност, систем на известување, внатрешна контрола и сл.), како и мерење и следење на оперативниот ризик (клучни ризични индикатори, евалуација на оперативниот ризик).

Во рамките на стратегијата за управување со ризици Групата го има дефинирано прифатливото ниво на изложеност на оперативниот ризик.

За целите на пресметката на адекватност на капитал, Групата користи пристап на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативен ризик.

## **3. Адекватност на капиталот**

НБРСМ како главен регулатор во банкарскиот сектор ја следи адекватноста на капиталот на Банката во целина. Банката е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Банката е должна да располага со адекватно ниво на сопствени средства во зависност од природата, видот и обемот на финансиските активности и висината на ризиците кои произлегуваат од извршувањето на овие активности (адекватност на капиталот).

Банката е должна да работи на начин кој ќе овозможи постојано да биде способна и да ги исполни сите обврски (солвентност).

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот која не може да биде пониска од 8% од сопствените средства на Банката (14,75% - препорачана за Банка од НБРСМ), наспроти вкупната актива пондерирана според ризик. Вкупната актива пондерирана според ризикот претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, валутниот ризик, пазарниот и оперативниот ризик.

Сопствените средства претставуваат збир од основниот капитал и дополнителниот капитал. При тоа основниот капитал се состои од редовен основен капитал (РОК) и додатен основен капитал (ДОК), а Банката е должна да одржува најмалку:

- Стапка на РОК во износ од 4,5% од активата пондерирана според ризиците, и
- Стапка на основниот капитал во износ од 6% од активата пондерирана според ризиците.

РОК вклучува капитални инструменти од РОК, премија од продажбата на капиталните инструменти, задолжителна општа резерва, зголемување на резервите врз основа на распределба на ревалоризациската резерва, задржана нераспоредена добивка којашто не е оптоварена со какви било идни обврски, која е искажана во билансот на состојба на Банката и е потврдена со одлука на Собранието на акционери на Банката, тековна добивка или добивка на крајот од годината, доколку се исполнети условите согласно регулативата, како и збирната сеопфатна добивка или загуба, која ги опфаќа останатите добивки или загуби кои не се прикажани во билансот на успех на Банката.

**3. Адекватност на капиталот (продолжение)**

Одбитни ставки од РОК се загубата на крајот на годината или тековна загуба, нематеријалните средства, одложените даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на Банката, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од редовниот основен капитал (откупени сопствени акции), вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои Банката има обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката коишто вештачки ги зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние кои се држат до пет дена, износот на одбитни ставки од додатниот основен капитал, што го надминува вкупниот износ на додатен основен капитал, вложувања во нефинансиски институции, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката, разлика помеѓу исправката на вредност и посебната резерва утврдена од страна на банката и потребниот износ на исправката на вредноста и посебната резерва, согласно со регулативата за кредитен ризик на НБРСМ.

ДОК вклучува капитални инструменти од ДОК, премија од капиталните инструменти од ДОК, хибридни инструменти.

Одбитни ставки од ДОК износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од додатниот основен капитал, вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои Банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена, износ на одбитни ставки од дополнителниот капитал, којшто го надминува вкупниот износ на дополнителен капитал, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката.

Дополнителниот капитал вклучува капитални инструменти од дополнителниот капитал, субординирани кредити и премија од капитални инструменти од дополнителниот капитал.

Одбитни ставки од дополнителниот капитал се износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени инструменти од дополнителниот капитал, вклучувајќи ги и инструментите за кои банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена.

**3. Адекватност на капиталот (продолжение)**

Покрај законските барања за висината на адекватноста на капиталот, утврдени врз основа на регулативата на НБРСМ или врз основа на корективна мерка изречена од НБРСМ, во Законот за банки е предвидено исполнување на капитални барања за дополнителни заштитни слоеви на капиталот. Основната причина за постоењето на заштитните слоеви на капиталот е да се овозможи зајакнување на солвентната позиција на банките и нивна поголема отпорност на непредвидени загуби во работењето. На тој начин се зајакнува и стабилноста и сигурноста на банкарскиот систем, но и на целокупниот финансиски систем. Станува збор за четири вида заштитни слоеви на капиталот:

- заштитен слој за зачувување на капиталот утврден на ниво од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Сите банки во земјата се должни постојано да го одржуваат заштитниот слој за зачувување на капиталот во висина од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Овој заштитен слој е пропишан со Законот за банките, се однесува на сите банки во земјата и за неговото воведување нема посебна методологија;
- противцикличен заштитен слој на капиталот кој може да изнесува до 2,5% од активата пондерирана според ризиците, но и повеќе во зависност од други системски фактори/индикатори. Овој заштитен слој се воведува или зголемува во периоди на значаен кредитен раст, а се намалува или ослободува во периодите кога ќе се промени кредитниот циклус. НБРСМ е должна на квартална основа да ја утврдува потребната стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија и да ја објави нејзината висина, заедно со датумот на примена, доколку е таа поголема од 0%;
- заштитен слој на капиталот за системски значајни банки кој може да се движи од 1% до 3,5% од активата пондерирана според ризиците. Целта на заштитниот слој на капиталот за системски значајни банки е да ја зголеми отпорноста на банките коишто се идентификувани како системски значајни банки на неочекувани шокови или загуби коишто можат да настанат во текот на нивното работење. НБРСМ врз основа на пропишаната методологија ги идентификува системски значајните банки и за истото соодветно известува; и
- системски заштитен слој на капиталот којшто може да се движи од 1% до 3% од активата пондерирана според ризиците и се воведува од страна на гувернерот на НБРСМ заради ограничување на ризикот од нарушување на финансискиот систем или на домашната економија. Овој заштитен слој на капиталот може да биде различен за различни банки или групи банки.

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Политика на раководството на Групата е да одржува стабилност на капиталот за да ја одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Банката исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Регулираните активности на Банката се во согласност со сите надворешни, пропишани барања во текот на периодот.

#### 3.1 Извештај за сопствените средства

Ред.бр.	Опис	2020	2019
<b>A1.</b>	<b>Сопствени средства</b>	<b>8.586.626</b>	<b>7.343.998</b>
A2.	Основен капитал	8.567.081	7.324.453
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	8.567.081	7.324.453
A3.1	Позиции во РОК	8.617.224	7.355.451
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	7.926.910	6.696.910
A3.1.2.	Премиија од капиталните инструменти од РОК	306.309	306.309
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	287.772	252.672
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	6.938	6.938
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	89.295	92.622
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	(50.143)	(30.998)
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	(49.981)	(30.998)
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	-	-
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	(162)	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
A3.4.2.	Останато	-	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревеидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**3. Адекватност на капиталот (продолжение)****3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)**

V4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
V4.1.	Позиции во ДОК	-	-
V4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
V4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
V4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
V4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
V4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
V4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
V4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
V4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
V4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
V4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
V4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
V4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
V4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
V4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
V4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
V4.4.2.	Останато	-	-
V4.5.	Други позиции од ДОК	-	-
C5.	Дополнителен капитал (ДК)	19.545	19.545
C5.1.	Позиции во ДК	19.545	19.545
C5.1.1.	Капитални инструменти од ДК	-	-
C5.1.2.	Субординирани кредити	-	-
C5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	19.545	19.545
C5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
C5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
C5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
C5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
C5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-



**ХАЛК БАНКА АД Скопје***Белешки кон реревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020**(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***3. Адекватност на капиталот (продолжение)****3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)**

C5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
C5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
C5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
C5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
C5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
C5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
C5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
C5.4.2.	Останато	-	-
C5.5.	Други позиции од ДК	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон *нереведирани*те консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**3. Адекватност на капиталот (продолжение)****3.2 Извештај за стапката на адекватност на капиталот**

Ред.бр	Опис	2020	2019
<b>I</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК</b>		
1	Актива пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап	51.780.668	43.192.272
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик	4.142.453	3.455.382
<b>II</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК</b>		
3	Агрегатна девизна позиција	1.719.040	1.263.481
4	Нето-позиција за злато	-	-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик	137.523	101.078
6	Актива пондерирана според валутниот ризик	1.719.040	1.263.481
<b>III</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК</b>		
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор	296.575	276.022
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиран пристап	-	-
9	Актива пондерирана според оперативниот ризик	3.707.190	3.450.274
<b>IV</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ</b>	-	-
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките	-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3+11.4+11.5)	-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)	-	-
11.1.1	Капитал за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.2	Капитал за генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти	-	-
11.1.3	Капитал за специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти	-	-
11.1.4	Капитал за покривање – генерален ризик од вложување во сопственички инструменти	-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/ испорака	-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од друга договорна страна	-	-
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност	-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во позицииво опции	-	-
12	Капитал потребен за покривање на други ризици	-	-
13	Актива пондерирана според други ризици	-	-
<b>V</b>	<b>АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ</b>	<b>57.206.902</b>	<b>47.906.027</b>
14	Капитал потребен за покривање на ризиците	4.576.552	3.832.482
<b>VI</b>	<b>СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>	<b>8.586.626</b>	<b>7.343.998</b>
<b>VII</b>	<b>АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/V)</b>	<b>15,01%</b>	<b>15,33 %</b>

#### **4. Известување според сегменти**

Известувањето според сегментите се врши според оперативните сегменти на Банката.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Банката за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Надзорниот одбор на Банката, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Банката одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи на Банката;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка, или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Банката;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Банката.

За целите на финансиско известување, Банката групира два или повеќе сегменти во еден оперативен сегмент доколку тие оперативни сегменти се слични во однос на видот на производите и услугите, видот и групата на корисниците на производите и услугите и методите за дистрибуција и понуда на истите. На 31 декември 2020 и 2019 година Банката не изврши групирање на два или повеќе оперативни сегменти во еден.

Оперативните сегменти на Банката се еднакви на деловните линии пропишани со „Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“ со примена на стандардизираниот пристап за потребите на утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик.

Банката обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Банката остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2020 и 2019 година не постојат значајни клиенти.

Географските подрачја според кои Банката известува се:

- земји-членки на Европската унија;
- други европски земји, надвор од Европската унија;
- земји надвор од Европа, членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД);
- други земји.

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 4. Известување според сегменти (продолжение)

#### А Оперативни сегменти

во илјади денари	Работа со население	Корпоративно банкарство	Финансиски институции	Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
<b>2020 (тековна година)</b>								
Нето-приходи/(расходи) од камата	896.136	814.424	(159.491)	119.592	(56.644)	-	-	1.614.017
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	174.307	492.854	(429.183)	(172)	12.403	-	(6.547)	243.662
Нето-приходи од тргување	-	-	-	926	(1.281)	-	-	(355)
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	102.702	(91.740)	1.653	58.145	2.242	-	712.170	785.172
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно приходи по сегмент</b>	<b>1.173.145</b>	<b>1.215.538</b>	<b>(587.021)</b>	<b>178.491</b>	<b>(43.280)</b>	<b>-</b>	<b>705.623</b>	<b>2.642.496</b>
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(99.041)	(34.681)	(13)	-	316	-	(26.088)	(159.507)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	(563)	(563)
Амортизација	-	-	-	-	-	-	(201.349)	(201.349)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(818.575)	(117.284)	(7.598)	(64)	(289)	-	(695.341)	(1.639.151)
<b>Вкупно расходи по сегмент</b>	<b>(917.616)</b>	<b>(151.965)</b>	<b>(7.611)</b>	<b>(64)</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>(923.341)</b>	<b>(2.000.570)</b>
Финансиски резултат по сегмент	<b>255.529</b>	<b>1.063.573</b>	<b>(594.632)</b>	<b>178.427</b>	<b>(43.253)</b>	<b>-</b>	<b>(217.718)</b>	<b>641.926</b>
Данок од добивка								(63.533)
<b>Добивка/(загуба) за финансиската година</b>								<b>578.393</b>
Вкупна актива по сегмент	21.589.139	22.917.051	565.506	8.730.092	10.701.196	-	-	64.502.984
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	2.818.225	2.818.225
<b>Вкупна актива</b>	<b>21.589.139</b>	<b>22.917.051</b>	<b>565.506</b>	<b>8.730.092</b>	<b>10.701.196</b>	<b>-</b>	<b>2.818.225</b>	<b>67.321.209</b>
Вкупно обврски по сегмент	19.943.889	23.478.935	6.648.359	-	7.652.383	-	-	57.723.566
Неалоцирани обврски по сегмент							713.573	713.573
<b>Вкупно обврски</b>	<b>19.943.889</b>	<b>23.478.935</b>	<b>6.648.359</b>	<b>-</b>	<b>7.652.383</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58.437.139</b>

Белешките кон консолидирани финансиски извештаи се составен дел од овие консолидирани финансиски извештаи

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 4. Известување според сегменти

#### А Оперативни сегменти (продолжение)

во илјади денари	Работа со население	Корпоративно банкарство	Финансиски институции	Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
<b>2019 (претходна година)</b>								
Нето-приходи/(расходи) од камата	820.137	845.840	(148.653)	130.973	(53.055)	-	-	1.595.242
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	168.807	477.791	(354.495)	(177)	6.866	-	(4.686)	294.106
Нето-приходи од тргување	-	-	-	885	441	-	-	1.326
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	35.223	(26.560)	(10.373)	5.474	2.341	-	472.754	478.859
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно приходи по сегмент</b>	<b>1.024.167</b>	<b>1.297.071</b>	<b>(515.864)</b>	<b>137.155</b>	<b>(41.064)</b>	<b>-</b>	<b>468.068</b>	<b>2.369.533</b>
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(69.624)	(2.688)	-	-	2.877	-	(6.522)	(75.957)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	(590)	(590)
Амортизација	-	-	-	-	-	-	(158.107)	(158.107)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(730.245)	(107.840)	(12.030)	(3.465)	(1.346)	-	(638.732)	(1.493.658)
<b>Вкупно расходи по сегмент</b>	<b>(799.869)</b>	<b>(110.528)</b>	<b>(12.030)</b>	<b>(3.465)</b>	<b>1.531</b>	<b>-</b>	<b>(803.951)</b>	<b>(1.728.312)</b>
Финансиски резултат по сегмент	<b>224.298</b>	<b>1.186.543</b>	<b>(527.894)</b>	<b>133.690</b>	<b>(39.533)</b>	<b>-</b>	<b>(335.883)</b>	<b>641.221</b>
Данок од добивка								(78.290)
<b>Добивка/(загуба) за финансиската година</b>								<b>562.931</b>
Вкупна актива по сегмент	16.542.727	21.395.873	513.406	7.818.065	10.102.297	-	-	56.372.368
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	1.192.082	1.192.082
<b>Вкупна актива</b>	<b>16.542.727</b>	<b>21.395.873</b>	<b>513.406</b>	<b>7.818.065</b>	<b>10.102.297</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57.564.450</b>
Вкупно обврски по сегмент	16.968.224	18.407.319	6.357.841	-	7.241.533	-	-	48.974.917
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	843.633	843.633
<b>Вкупно обврски</b>	<b>16.968.224</b>	<b>18.407.319</b>	<b>6.357.841</b>	<b>-</b>	<b>7.241.533</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49.818.550</b>

Белешките кон консолидирани финансиски извештаи се составен дел од овие консолидирани финансиски извештаи

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**4. Известување според сегменти (продолжение)****Б Концентрација на вкупните приходи и расходи по значајни коминтенти**

Работа со население	Корпоративно банкарство	Инвестициско банкарство	Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно по значаен клиент
<i>во илјади денари</i>							
<b>2020 (тековна година)</b>							
(Групата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)							
Клиент 1							
приходи	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2							
приходи	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3							
приходи	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно по сегмент</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2019 (претходна година)</b>							
(Групата одделно треба да го прикаже вкупниот приход и вкупниот расход остварен од значаен клиент)							
Клиент 1							
приходи	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 2							
приходи	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-
Клиент 3							
приходи	-	-	-	-	-	-	-
(расходи)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно по сегмент</b>	-	-	-	-	-	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**4. Известување според сегменти (продолжение)****В Географски подрачја**

во илјади денари	Република Северна Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји- членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)		Вкупно
					Останато	Неалоцирано	
<b>2020 (тековна година)</b>							
Вкупни приходи	3.579.355	15.066	37.124	3	8	-	3.631.556
Вкупна актива	64.884.655	421.062	2.015.131	324	37	-	67.321.209
<b>2019 (претходна година)</b>							
Вкупни приходи	3.258.612	107	27.462	25	27	-	3.286.233
Вкупна актива	56.486.904	490.778	71.855	514.913	-	-	57.564.450

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски****А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски**

во илјади денари	тековна година 2020		претходна година 2019	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<b>Финансиски средства</b>				
Парични средства и парични еквиваленти	11.742.321	11.742.321	11.579.869	11.579.869
Средства за тргување	117.014	117.014	85.119	85.119
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	182.928	182.928	669.798	669.798
Кредити на и побарувања од други комитенти	43.978.492	43.978.492	37.615.124	37.615.124
Вложувања во хартии од вредност	7.514.783	7.514.783	5.377.977	5.377.977
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-
Побарувања за данок на добивка (тековен)	22.015	22.015	-	-
Останати побарувања	1.171.357	1.171.357	1.138.854	1.138.854
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-
<b>Финансиски обврски</b>				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	3.565.161	3.565.161	2.600.118	2.600.118
Депозити на други комитенти	47.511.893	47.511.893	38.796.644	38.796.644
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	5.935.096	5.935.096	6.987.801	6.987.801
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	-	11.381	11.381
Одложени даночни обврски	-	-	-	-
Останати обврски	540.788	540.788	707.858	707.858

**Парични средства и парични еквиваленти**

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, ностро сметки и побарувања по депозити и пласирања во НБРСМ кои достасуваат на краток рок.

**Кредити на и побарувања од банки**

Поради незначителниот ризик од промена на вредност, објективната вредност на кредитите на и побарувањата од банки е еднаква со нивната сегашна вредност.



**5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)****А. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)****Кредити на и побарувања од други комитенти**

Кредитите на и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на Групата во најголем дел се со прилагодлива каматна стапка. Процентата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Процентите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на тековната пазарна каматна стапка.

Групата обезбедува кредити финансирани од кредитни линии преку Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, и истите се пласираат на пазарот и од други банки под истите услови како во Групата. Нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки. Исто така, Групата одобрува кредити на население со фиксни каматни стапки во првите години од кредитот. Производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот, и нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки.

**Вложувања во хартии од вредност**

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат должнички хартии од вредност, кои се чуваат додоставување прикажани според амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка и средства расположливи за продажба прикажани според објективна вредност. Објективната вредност на средствата расположливи за продажба се утврдува според котирана пазарна цена на активен пазар или објавени цени достапни на берза, дилер или брокер. Во случаи кога овие информации не се достапни, објективната вредност се проценува според: информации за постигнатите цени на скорешни, нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени и доброволни странки; применување на тековната пазарна цена на друг инструмент кој е во суштина ист; анализа на дисконтирани парични текови и други алтернативни модели за определување на цената.

За должничките хартии од вредност кои се чуваат до доспевање објективната вредност се утврдува со користење техники на дисконтирање парични текови со актуелна крива на принос на примарниот пазар на должнички хартии од вредност, за должнички хартии од вредност со слична преостаната рочност.

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат износ од 53.878 илјади денари (2019: 49.902 илјади денари), се однесуваат на вложувања кои не постои активен пазар и нема скорешни трансакции кои би можеле да се применат во одредувањето на објективната вредност. Истите учествуваат со само 0.74% (2019: 0,96%) во вкупните вложувања и се искажуваат по нивната набавна вредност.

**Останати побарувања**

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

**Депозити на банки**

Поради незначителниот ризик од промена на вредност и краткиот рок на достасување, објективната вредност на депозитите по видување и орочените депозити е еднаква со нивната сметководствена вредност.

**5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**

**A. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**

**Депозити на други комитенти**

Објективната вредност на депозитите по видување, како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Од вкупните депозити на други комитенти, износот на орочени депозити со фиксна каматна стапка изнесува 21.331.269 илјади денари (2019: 16.649.675 илјади денари). Фиксните каматни стапки во најголем дел се однесуваат на орочени депозити до една година (2.518.296 илјади денари), кои започнаа да се применуваат од 01.07.2017 година, а производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот. Оттука, овие каматни стапки може да се смета дека се пазарни, поради што објективната вредност на овие депозити е еднаква на нивната сметководствена вредност.

**Обврски по кредити** на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност, поради прилагодувањето на каматните стапки за конкретните финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

**Останати обврски**

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)****Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност****Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност**

во илјади денари

31 декември 2020 (тековна година)

**Финансиски средства мерени по објективна вредност**

Средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик  
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба**Вкупно****Финансиски обврски мерени по објективна вредност**

Обврски за тргување

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

**Вкупно**

31 декември 2019 (претходна година)

**Финансиски средства мерени по објективна вредност**

Средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни средства чувани за управување со ризик  
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба**Вкупно****Финансиски обврски мерени по објективна вредност**

Обврски за тргување

Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

Дериватни обврски чувани за управување со ризик

**Вкупно**

Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
19	-	-	117.014	<b>117.014</b>
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
23,1	-	7.270.100	53.878	<b>7.323.978</b>
<b>Вкупно</b>	-	<b>7.270.100</b>	<b>170.892</b>	<b>7.440.992</b>
32	-	-	-	-
33	-	-	-	-
21	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
19	-	-	85.119	<b>85.119</b>
20	-	-	-	-
21	-	-	-	-
23,1	-	5.131.870	49.902	<b>5.181.772</b>
<b>Вкупно</b>	-	<b>5.131.870</b>	<b>135.021</b>	<b>5.266.891</b>
32	-	-	-	-
33	-	-	-	-
21	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-

**5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)**

**Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)**

Групата ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја прикажува значајноста на влезните параметри користени во одредувањето на објективната вредност. Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

а) Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

б) Ниво 2 – Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно пазарни цени, или индиректни, односно извлечени од пазарни цени;

в) Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во износ од 7.270.100 илјади денари (2019: 5.181.772 илјади денари) вклучуваат вложување во Државни обврзници во износ од 3.950.002 илјади денари (2019: 3.490.107 илјади денари) и Државни записи во износ од 3.320.098 илјади денари (2019: 1.641.763 илјади денари), додека износот од 53.878 илјади денари (2019: 49.902 илјади денари) претставува вложување во сопственички акции.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)****Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност**

	тековна година 2020		претходна година 2019	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
<i>во илјади денари</i>				
<b>Финансиски средства мерени по објективна вредност</b>				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
<b>Финансиски обврски мерени по објективна вредност</b>				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
	-	-	-	-

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

#### Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

<i>во илјади денари</i>	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Корекција на почетна состојба за целите на консолидација			15.194				
<b>Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)</b>	-	-	34.708	<b>49.902</b>	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)</b>	-	-	<b>49.902</b>	<b>34.708</b>	-	-	-
<b>Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2019 (претходна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)</b>	-	-	49.902	34.708	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	3.976	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)</b>	-	-	<b>53.878</b>	<b>53.878</b>	-	-	-
<b>Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2020 (тековна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**6. Нето-приходи/(расходи) од камата****А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<b>Приходи од камата</b>		
Парични средства и парични еквиваленти	32.595	54.860
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	7.560	7.446
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.966.430	1.926.177
Вложувања во хартии од вредност	93.468	80.512
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	2.140	7.302
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
<b>Вкупно приходи од камата</b>	<b>2.102.193</b>	<b>2.076.297</b>
<b>Расходи за камата</b>		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	3.656	3.993
Депозити на други комитенти	358.223	348.358
Издадени должнички хартии од вредност		
Обврски по кредити	116.105	122.273
Субординирани обврски		
Останати обврски	10.192	6.431
<b>Вкупно расходи за камата</b>	<b>488.176</b>	<b>481.055</b>
<b>Нето-приходи/(расходи) од камата</b>	<b>1.614.017</b>	<b>1.595.242</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**6. Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжение)****Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<b>Приходи од камата</b>		
Нефинансиски друштва	904.497	923.412
Држава	99.365	82.969
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	25	66
Банки	41.534	62.306
Останати финансиски друштва (небанкарски)	-	-
Домаќинства	1.020.852	965.555
Нерезиденти	33.780	34.687
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	2.140	7.302
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
<b>Вкупно приходи од камата</b>	<b>2.102.193</b>	<b>2.076.297</b>
<b>Расходи за камата</b>		
Нефинансиски друштва	113.805	101.619
Држава	978	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	5.367	9.762
Банки	71.617	64.550
Останати финансиски друштва (небанкарски)	158.396	148.914
Домаќинства	125.231	148.620
Нерезиденти	12.782	7.590
<b>Вкупно расходи за камата</b>	<b>488.176</b>	<b>481.055</b>
<b>Нето-приходи/(расходи) од камата</b>	<b>1.614.017</b>	<b>1.595.242</b>



**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести****А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<b>Приходи од провизии и надомести</b>		
Кредитирање	29.329	43.001
Платен промет		
во земјата	167.631	159.766
со странство	119.679	104.607
Акредитиви и гаранции	60.882	54.837
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	1.476	573
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	24.841	23.324
Master	24.841	23.324
Провизии за трансакции на ПОС	202.764	181.861
Еднократен надомест за картично работење	38.424	44.389
Провизии за трансакции на АТМ	5.649	5.924
Депозити	37.080	30.097
Трезорско работење	7.407	11.828
Други останати приходи од провизии и надомести	24.188	46.220
<b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>	<b>744.191</b>	<b>729.751</b>
<b>Расходи за провизии и надомести</b>		
Кредитирање	-	-
Платен промет		
во земјата	37.018	36.486
со странство	22.250	20.634
Акредитиви и гаранции	839	526
Брокерско работење	-	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)		
VISA – надомест	148.555	132.481
Master – надомест	197.800	198.245
Други останати расходи за провизии и надомести	94.067	47.273
<b>Вкупно расходи за провизии и надомести</b>	<b>500.529</b>	<b>435.645</b>
<b>Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>243.662</b>	<b>294.106</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести (продолжение)****Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<b>Приходи од провизии и надомести</b>		
Нефинансиски друштва	507.814	494.459
Држава	14	14
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	1.048	1.526
Банки	11.840	15.072
Останати финансиски друштва (небанкарски)	(126)	2.505
Домаќинства	173.117	166.906
Нерезиденти	50.484	49.269
<b>Вкупно приходи од провизии и надомести</b>	<b>744.191</b>	<b>729.751</b>
<b>Расходи за провизии и надомести</b>		
Нефинансиски друштва	89.689	36.562
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	26.520	27.728
Останати финансиски друштва (небанкарски)	13.129	15.452
Нерезиденти	371.191	355.903
<b>Вкупно расходи за провизии и надомести</b>	<b>500.529</b>	<b>435.645</b>
<b>Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести</b>	<b>243.662</b>	<b>294.106</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**8. Нето приходи од тргување**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	(426)	1.048
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	71	278
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа</i>		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
<b>Нето-приходи од тргување</b>	<b>(355)</b>	<b>1.326</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа</i>		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<b>Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**10. Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	56.021	79.820
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа		
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	652	12
останати курсни разлики, на нето-основа	25.339	(17.513)
курсни разлики од вонбилансна евиденција	-	-
<b>Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики</b>	<b>82.012</b>	<b>62.319</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**11. Останати приходи од дејноста**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	53.777	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	4.412	5.474
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	2.547	166
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	1.303	8.668
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	941	938
Приходи од добиени судски спорови	-	-
Наплатени претходно отпишани побарувања	20.505	25.031
Ослободување на резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања - од превземени средства	-	2.952
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста)		
Приход од наплатено осигурување по основ на штета	1.384	2.581
Мастер кард - кампања	15.035	13.569
Приход од продажба на меници	480	400
Рефундирање на телефонски трошоци	81	153
Нето заработена премија од осигурување	545.257	338.438
Останати приходи од осигурување	51.592	6.626
Македонско Кредитно Биро	-	-
Други останати приходи	5.846	11.544
<b>Вкупно останати приходи од дејноста</b>	<b>703.160</b>	<b>416.540</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**12. Исправка на вредностите на финансиските средства, на нето-основа**

во илјади денари

	Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства	Посебна резерва за вонбилансна изложеност	Вкупно
<b>2020 (тековна година)</b>										
<b>Исправка на вредноста и посебна резерва</b>										
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	55	478.343	-	-	883	1.383	30.613	511.277	24.629	535.906
(Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)	(445)	(345.931)	-	-	(796)	(956)	(12.420)	(360.548)	(15.851)	(376.399)
<b>Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа</b>	<b>(390)</b>	<b>132.412</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>87</b>	<b>427</b>	<b>18.193</b>	<b>150.729</b>	<b>8.778</b>	<b>159.507</b>
<b>2019 (претходна година)</b>										
<b>Исправка на вредноста и посебна резерва</b>										
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва	623	332.756	-	-	8.268	1.520	21.060	364.227	15.596	379.823
(Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)	(234)	(263.690)	-	-	(11.775)	(750)	(9.604)	(286.053)	(17.813)	(303.866)
<b>Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа</b>	<b>389</b>	<b>69.066</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3.507)</b>	<b>770</b>	<b>11.456</b>	<b>78.174</b>	<b>(2.217)</b>	<b>75.957</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа**

<i>во илјади денари</i>	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*	Вкупно
<b>2020 (тековна година)</b>							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	563	-	-	-	563
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа</b>	-	-	563	-	-	-	563
<b>2019 (претходна година)</b>							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	590	-	-	-	590
	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа</b>	-	-	590	-	-	-	590



**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**14. Трошоци за вработените**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<b>Краткорочни користи за вработените</b>		
Плати	475.017	449.643
Задолжителни придонеси за социјално и здравствено осигурување	177.422	146.679
Краткорочни платени отсуства	100	52
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	1.358	11.842
	<b>653.897</b>	<b>608.216</b>
<b>Користи по престанокот на вработувањето</b>		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	-	-
<b>Користи поради престанокот на вработувањето</b>		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените):	29.035	31.353
_____		
_____		
<b>Вкупно трошоци за вработените</b>	<b>682.932</b>	<b>639.569</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје***Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020**(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***15. Амортизација**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2020	претходна година 2019
Амортизација на нематеријалните средства	
Интерно развиен софтвер	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	23.322
Други интерно развиени нематеријални средства	-
Други нематеријални средства	7.453
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	4.997
<b>50.822</b>	<b>35.772</b>
Амортизација на недвижностите и опремата	
Градежни објекти	18.536
Транспортни средства	8.717
Мебел и канцелариска опрема	6.820
Останата опрема	65.427
Други ставки на недвижностите и опремата	4.772
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	18.063
<b>150.527</b>	<b>122.335</b>
<b>Вкупно амортизација</b>	<b>158.107</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**16. Останати расходи од дејноста**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	-	-
Премии за осигурување на депозитите	44.751	38.377
Премии за осигурување на имотот и на вработените	21.804	26.181
Материјали и услуги	267.531	247.415
Административни и трошоци за маркетинг	161.474	148.247
Останати даноци и придонеси	8.702	11.976
Трошоци за кирии	102.352	74.302
Трошоци за судски спорови	1.537	959
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	12.784	7.572
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	20.364	909
Други резервирања, на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста)		
Нето настанати штети	254.099	247.111
Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	40.598	27.855
Архивирање на документација	8.130	6.485
Други останати расходи	12.093	16.700
<b>Вкупно останати расходи од дејноста</b>	<b>956.219</b>	<b>854.089</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**17. Данок на добивка****А Расходи/приходи за тековен и одложен данок**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<b>Тековен данок на добивка</b>		
Расход/(приход) за тековниот данок на добивка за годината	63.533	78.290
Корекции за претходни години	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-
Останато	-	-
	63.533	78.290
<b>Одложен данок на добивка</b>		
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-
Промени во даночната стапка	-	-
Воведување нови даноци	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Останато	-	-
	-	-
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>	<b>63.533</b>	<b>78.290</b>

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<b>Тековен данок на добивка</b>		
Признаен во билансот на успех	63.533	78.290
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	63.533	78.290
<b>Одложен данок на добивка</b>		
Признаен во билансот на успех	-	-
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	-	-
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>	<b>63.533</b>	<b>78.290</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**17. Данок на добивка (продолжение)****Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка**

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2020		претходна година 2019	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		641.926		641.222
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10%	64.193	10,0%	64.122
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	1,09%	7.007	1,28%	8.180
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	(1,22%)	(7.832)	(1,23%)	(7.918)
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато - усогласување на консолидираната добивка пред оданочувањето	0,03	165	2,17%	13.906
<b>Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка</b>		<b>63.533</b>		<b>78.290</b>
<b>Просечна ефективна даночна стапка</b>	<b>9,90%</b>		<b>12,21%</b>	

Согласно Законот за данокот на добивка што се применува за фискалните 2020 и 2019 година, основица за оданочување претставува остварената бруто добивка (разлика помеѓу вкупните приходи и расходи) зголемена за одредени трошоци кои не се даночно признати, или намалена за одредени приходи, инвестиции и слично, кои не се предмет на оданочување.

Согласно претходно важечкиот Закон за данок на добивка, акумулираната нераспределена добивка за периодот од 2009 до 2013 година е предмет на оданочување во моментот на нејзина распределба.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**17. Данок на добивка (продолжение)****В Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех**

	тековна година 2020			претходна година 2019		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
<i>во илјади денари</i>						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех</b>	-	-	-	-	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон неревидираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**18. Парични средства и парични еквиваленти**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Парични средства во благајна	1.203.501	915.743
Сметка и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута	6.631.889	6.112.338
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	435.472	371.972
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	6.143	20.695
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	1.117.302	2.370.163
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	170.473	-
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	30.000
Побарувања врз основа на камати	33	-
(Исправка на вредноста)	(129)	(63)
<b><i>Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек</i></b>	<b>9.564.684</b>	<b>9.820.848</b>
Задолжителни депозити во странска валута	1.883.995	1.542.581
Ограничени депозити за Мастеркард и Виза	85.285	49.189
Резервен Фонд РФФ - КИБС	208.435	167.310
(Исправка на вредноста)	(78)	(59)
<b>Вкупно</b>	<b>11.742.321</b>	<b>11.579.869</b>

Ограничените депозити за Мастеркард и Виза се однесуваат на средства на тековна сметка во странска банка која е ограничена и служи за обезбедување на побарувањата од страна на МАСТЕРКАРД во износ од 45.097 илјади денари (2019: 49.189 илјади денари) и ВИЗА во износ од 40.188 илјади денари (2019: нема).

Орочените депозити во износ од 170.473 илјади денари се однесуваат на депозит пласиран во странска банка, кој е орочен на 3 месеци со каматна стапка од 0,35%.

Останатите краткорочни ликвидни средства во износ од 30.000 илјади денари на 31 декември 2019 се однесуваат на краткорочен кредит даден на една банка со рок на доспевање до 3 дена и годишна каматна стапка од 1,0%.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**18. Парични средства и парични еквиваленти (продолжение)**

	тековна година 2020				претходна година 2019			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
<i>во илјади денари</i>								
<b>Движење на исправката на вредноста</b>								
Состојба на 1 јануари	122	-	-	122	275	-	-	275
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	883	-	-	883	8.268	-	-	8.268
Трансфер во:	(796)	-	-	(796)	(11.775)	-	-	(11.775)
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	(2)	-	-	(2)	74	-	-	74
Ефект од Одлука за Методологија за управување со кредитен ризик – во примена од 1 јули 2019	-	-	-	-	3.280	-	-	3.280
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207</b>	<b>122</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122</b>



**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**19. Средства за тргување****А Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<b>Хартии од вредност за тргување</b>		
Должнички хартии од вредност за тргување	-	-
Благајнички записи за тргување	-	-
Државни записи за тргување	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
	-	-
<b>Сопственички инструменти за тргување</b>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	117.014	85.119
	<b>117.014</b>	<b>85.119</b>
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
	-	-
<b>Деривати за тргување</b>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
	-	-
<b>Кредити и побарувања</b>		
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
	-	-
	-	-
<b>Вкупно средства за тргување</b>	<b>117.014</b>	<b>85.119</b>

Сопственичките инструменти се однесуваат на вложувања на Подружницата во инвестициски фондови, како што следува:

Фонд	Количина на удели	Цена	Вредност на удели
КБ Публикум	358.115,0766	129,7239	46.456.084,39
Генерали Кеш Депозит	330.407,6181	122,7518	40.558.129,86
ВФП Кеш Депозит	134.181,8397	111,7886	15.000.000,01
WVP 100% Бонд	129.605,5326	115,7358	15.000.000,00
	<b>952.310</b>	<b>480</b>	<b>117.014.214</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
<b>Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик**

		во илјади денари			
		тековна година 2020		претходна година 2019	
		дериватни средства	(дериватни обврски)	дериватни средства	(дериватни обврски)
	<b>Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик</b>				
A.					
A.					
1	<i>според видот на променливата</i>				
	<b>Деривати чувани за управување со ризик</b>				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-
A.					
2	<i>според видот на заштита од ризик</i>				
	Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
	<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-
B.					
	<b>Вградени деривати</b>				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	<b>Вкупно вградени деривати</b>	-	-	-	-
	<b>Вкупно деривати чувани за управување со ризик</b>	-	-	-	-

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 22. Кредити и побарувања

#### 22.1 Кредити на и побарувања од банки

	во илјади денари			
	тековна година 2020		претходна година 2019	
	Краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
домашни банки	182.478	-	163.893	-
странски банки	-	-	500.997	-
Репо				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	450	-	5.297	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
<b>Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста</b>	<b>182.928</b>	<b>-</b>	<b>670.187</b>	<b>-</b>
(Исправка на вредноста)	-	-	(389)	-
<b>Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста</b>	<b>182.928</b>	<b>-</b>	<b>669.798</b>	<b>-</b>

Погоре пракажаните износи за 2020 година и соодветните компаративни податоци за 2019 година се однесуваат орочени депозити на Подружницата во домашни банки, со доспевање до 1 година.

Исто така, на 31 декември 2019 година Банката има орочен депозит со период на достасување над три месеци во една странска банка во износ од CHF 4.000.000 (226.238 илјади денари) и USD 5.000.000 (274.759 илјади денари) со годишна каматна стапка од 0,4% за и 3,9%, респективно. На 31 декември 2020 година Банката нема дадено кредити на Банки и нема побарувања од Банки.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.1 Кредити на и побарувања од банки (продолжение)**

	<i>тековна година 2020</i>				<i>претходна година 2019</i>			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
<i>во илјади денари</i>								
<b>Движење на исправката на вредноста</b>								
Состојба на 1 јануари	158	231	-	389	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста	55	-	-	55	366	257	-	623
(ослободување на исправката на вредноста)	(214)	(231)	-	(445)	(208)	(26)	-	(234)
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	1	-	-	1	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>158</b>	<b>231</b>	<b>-</b>	<b>389</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти****А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот**

	во илјади денари			
	тековна година 2020		претходна година 2019	
	Краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	3.737.277	18.135.562	5.161.030	15.463.978
побарувања врз основа на камати	165.633	-	56.310	-
Држава				
побарувања по главница	-	15.462	-	30.130
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	463	-	1.139	-
побарувања врз основа на камати	002	-	009	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
станбени кредити	959	7.146.524	1.605	4.640.002
потрошувачки кредити	188.841	11.796.307	201.058	9.322.910
автомобилски кредити	083	35.087	363	46.974
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	910.160	11.373	917.016	7.704
други кредити	780.509	430.815	731.331	641.647
побарувања врз основа на камати	296.451	-	56.719	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	3.642	978.306	5.817	853.571
побарувања врз основа на камати	9.916	-	9.630	-
Тековна достасаност	439.461	(439.461)	4.550.760	(4.550.760)
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста</b>	<b>6.533.397</b>	<b>38.109.975</b>	<b>11.692.787</b>	<b>26.456.156</b>
(Исправка на вредноста)	(331.142)	(333.738)	(268.393)	(265.426)
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста</b>	<b>6.202.255</b>	<b>37.776.237</b>	<b>11.424.394</b>	<b>26.190.730</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)****А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот (продолжение)**

	тековна година 2020				претходна година 2019			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
<b>Движење на исправката на вредноста</b>								
Состојба на 1 јануари	<b>52.518</b>	<b>320.043</b>	<b>161.258</b>	<b>533.819</b>	<b>298.344</b>	<b>89.739</b>	<b>200.732</b>	<b>588.815</b>
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	43.401	302.237	132.705	<b>478.343</b>	42.869	261.044	28.843	<b>332.756</b>
Трансфер во:	(39.550)	(277.453)	(28.928)	<b>(345.931)</b>	(28.191)	(171.797)	(63.702)	<b>(263.690)</b>
- исправка на вредноста за Група 1	(97.218)	3.002	10	(94.206)	(61.483)	(32.698)	94.181	-
- исправка на вредноста за Група 2	65.192	(58.308)	418	7.302	1.013	(56.143)	55.130	-
- исправка на вредноста за Група 3	32.026	55.306	(428)	86.904	18	571	(589)	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	664	-	-	<b>664</b>	(67)	-	-	<b>(67)</b>
Ефект од Одлука за Методологија за управување со кредитен ризик – во примена од 1 јули 2019	-	-	(2.016)	<b>(2.016)</b>	-	-	(122.376)	<b>(122.376)</b>
Состојба на 31 декември	<b>57.033</b>	<b>344.829</b>	<b>263.018</b>	<b>664.880</b>	<b>52.518</b>	<b>320.043</b>	<b>161.258</b>	<b>533.819</b>

Во согласност со Одлуката за управување со кредитниот ризик која стапи на сила од 1 јули 2019 година, Банката изврши задолжителен пренос на сметките на вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога Банката беше должна да изврши исправка на вредноста, односно да издвои посебна резерва од 100%. Поголемиот износ во линијата на отпишани побарувања произлегуваат од таа основа.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**22. Кредити и побарувања (продолжение)****22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)****Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	743.854	851.691
државни хартии од вредност		
државни безусловни гаранции		
банкарски гаранции		
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	6.172.030	3.325.382
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	99.891	52.023
Гаранции од физички лица	2.710.687	2.911.763
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	12.200.244	8.737.471
имот за вршење дејност	12.706.534	13.221.409
Залог на подвижен имот	1.251.782	1.155.903
Останати видови обезбедување	919.199	514.364
Необезбедени	7.174.271	6.845.118
<b>Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста</b>	<b>43.978.492</b>	<b>37.615.124</b>



**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**23. Вложувања во хартии од вредност****23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба****А Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	3.320.098	1.641.763
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	3.950.002	3.490.107
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	<b>7.270.100</b>	<b>5.131.870</b>
Котирани	-	-
Некотирани	7.270.100	5.131.870
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	53.878	49.902
	<b>53.878</b>	<b>49.902</b>
Котирани	223	223
Некотирани	53.655	49.679
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба</b>	<b>7.323.978</b>	<b>5.181.772</b>

Вложувањата на Групата во сопственички инструменти расположливи за продажба во износ од 53.878 илјади денари (2019: 49.902 илјади денари) вклучуваат вложувања во хартии од вредност со кои Групата учествува со не повеќе од 10% во основната главнина на финансиски и нефинансиски друштва.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон нереведираните консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)****23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)**

	тековна година 2020				претходна година 2019			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
<b>Движење на исправката на вредноста</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (Трансфер во резерви )	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(Отпишани побарувања)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

## ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон нереведираниите консолидирани финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

### 23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)

#### 23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	111.455	196.205
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	79.350	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	<b>190.805</b>	<b>196.205</b>
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста</b>	<b>190.805</b>	<b>196.205</b>
(Исправка на вредноста)	-	-
<b>Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста</b>	<b>190.805</b>	<b>196.205</b>

Државните записи во износ од 111.455 илјади денари се со каматни стапки помеѓу 0,4% и 0,6% и рок на доспевање до 1 година. Државните обврзници во износ од 79.350 илјади денари се со каматни стапки од 0,8% и 0,9% и рок на достасување од 1 – 3 години.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)****23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување (продолжение)**

	тековна година 2020				претходна година 2019			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
<b>Движење на исправката на вредноста</b>								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**24. Вложувања во подружници и придружени друштва****А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва**

		во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ - подружница	Р.С.МАКЕДОНИЈА	100%	100%	100%	100%

**Б Финансиски информации за придружените друштва**

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/(загуба) за финансиската година
тековна година 2020	-	-	-	-	-
претходна година 2019	-	-	-	-	-

Банката стана 100% сопственик на осигурителното друштво НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, впишано во Централен депозитар за хартии од вредност на 9 јануари 2019 година. Банката со претходна реализација на две блок трансакции, го откупи капиталот за 198.893 илјади денари (3.212.000 евра). На 25 февруари 2019 година Подружницата беше преименувана во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје. Влогот во Подружницата е зголемен во текот на 2019 година за 430.470 илјади денари и на 31 декември 2019 и 2020 година изнесува 629.363 илјади денари.

**25. Останати побарувања**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Побарувања од купувачите	499	5.338
Однапред платени трошоци	165.429	129.851
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	18.812	16.851
Побарувања од вработените	303	575
Аванси за нематеријални средства	41.476	34.649
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	-	-
<i>Побарувања од други банки по основ на трансакции со Мастер</i>	97.809	225.893
<i>Побарувања од други банки по основ на трансакции со Виса</i>	249.570	436.477
<i>Побарувања од други банки за порамнување од картично работење</i>	74.633	54.672
<i>Вестерн Унион</i>	489	190
<i>Залихи</i>	17.323	9.398
<i>Побарувања по основ судски такси</i>	6.602	4.981
<i>Премии од осигурување</i>	201.563	126.848
<i>Побарувања од посредници во осигурувањето</i>	124.721	69.081
<i>Побарување по основ на реосигурување</i>	61.855	11.154
<i>Побарување по основ на регрес</i>	39.379	40.309
<i>Исплатени пензии</i>	194.332	109.882
<i>Останато</i>	109.440	43.074
<b><i>Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста</i></b>	<b>1.404.235</b>	<b>1.319.223</b>
<i>(Исправка на вредноста)</i>	<i>(128.484)</i>	<i>(110.081)</i>
<b><i>Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста</i></b>	<b>1.275.751</b>	<b>1.209.142</b>

Покрај побарувањата по основ на трансакции со Мастеркард картички во износ од 97.809 илјади денари, Банката има и обврски по тој основ во износ од 11.703 илјади денари (Белешка 39).

Покрај побарувањата по основ на трансакции со Виза картички во износ од 249.570 илјади денари, Банката има и обврски по тој основ во износ од 185.582 илјади денари (Белешка 39).

Однапред исплатените пензии во износ од 194.332 илјади денари се однесуваат на декемвриска исплата на пензии во 2020 година од средства на Банката кои се наплатени од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија на 5 јануари 2021 година.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**25. Останати побарувања (продолжение)**

	тековна година 2020				претходна година 2019			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
<b>Движење на исправката на вредноста</b>								
Состојба на 1 јануари	403	653	109.025	110.081	5.981	603	9.073	15.657
Зголемувања преку деловни комбинации - вложување во подружница ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	-	-	-	-	-	-	90.270	92.970
Исправка на вредноста за годината дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	217	438	31.341	31.996	2.223	3.581	16.777	22.581
Трансфер во:	(146)	(324)	(12.906)	(13.376)	(2.311)	(3.720)	(4.324)	(10.355)
- исправка на вредноста за Група 1	(231)	4	-	(227)	(1.464)	999	465	-
- исправка на вредноста за Група 2	64	(111)	2	(45)	4	(403)	399	-
- исправка на вредноста за Група 3	167	107	(2)	272	(26)	1	25	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	(9)	-	-	(9)	4	-	-	4
Ефект од Одлука за Методологија за управување со кредитен ризик – во примена од 1 јули 2020	-	-	(208)	(208)	-	-	(5.253)	(5.253)
	-	-	-	-	(4.008)	(408)	(1.107)	(5.523)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>465</b>	<b>767</b>	<b>127.252</b>	<b>128.484</b>	<b>403</b>	<b>653</b>	<b>109.025</b>	<b>110.081</b>

Во согласност со Одлуката за управување со кредитниот ризик која стапи на сила од 1 јули 2019 година, Банката изврши задолжителен пренос на сметките на вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога Банката беше должна да изврши исправка на вредноста, односно да издвои посебна резерва од 100%. Поголемиот износ во линијата на отпишани побарувања произлегуваат од таа основа.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**26. Заложени средства**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други клиенти	-	-
Останати побарувања	-	-
<b>Вкупно заложени средства</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања**

	во илјади денари					
	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
<b>Почетна сметководствена вредност</b>						
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	14.534	12.427	-	11.333	581	38.875
преземени во текот на годината	2.825	-	-	-	-	2.825
(продадени во текот на годината)	(3.690)	(5.023)	-	(1.538)	-	(10.251)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)</b>	<b>13.669</b>	<b>7.404</b>	<b>-</b>	<b>9.795</b>	<b>581</b>	<b>31.449</b>
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	13.669	7.404	-	9.795	581	31.449
преземени во текот на годината	1.491	-	-	-	-	1.491
(продадени во текот на годината)	(8.443)	-	-	-	-	(8.443)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)</b>	<b>6.717</b>	<b>7.404</b>	<b>-</b>	<b>9.795</b>	<b>581</b>	<b>24.497</b>
<b>Оштетување</b>						
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	12.763	12.427	-	11.333	581	37.104
загуба поради оштетување во текот на годината	590	-	-	-	-	590
(продадени во текот на годината)	(1.945)	(5.023)	-	(1.538)	-	(8.506)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)</b>	<b>11.408</b>	<b>7.404</b>	<b>-</b>	<b>9.795</b>	<b>581</b>	<b>29.188</b>
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	11.408	7.404	-	9.795	581	29.188
загуба поради оштетување во текот на годината	1.159	-	-	-	-	1.159
(продадени во текот на годината)	(7.104)	-	-	-	-	(7.104)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)</b>	<b>5.463</b>	<b>7.404</b>	<b>-</b>	<b>9.795</b>	<b>581</b>	<b>23.243</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>						
на 1 јануари 2019 (претходна година)	1.771	-	-	-	-	1.771
на 31 декември 2019 (претходна година)	<b>2.261</b>	-	-	-	-	<b>2.261</b>
на 31 декември 2020 (тековна година)	<b>1.254</b>	-	-	-	-	<b>1.254</b>



**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**28. Нематеријални средства**

<i>во илјади денари</i>	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	189.921	-	90.553	37.875	-	318.349
зголемувања преку нови набавки	-	34.810	-	17.051	4.136	-	55.997
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации - вложување во подружница ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	-	5.996	-	-	-	-	5.996
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)	-	<b>230.727</b>	-	<b>107.604</b>	<b>42.011</b>	-	<b>380.342</b>
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	-	230.727	-	107.604	42.011	-	380.342
зголемувања преку нови набавки	-	70.534	-	32.908	3.085	-	106.527
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)	-	<b>301.261</b>	-	<b>140.512</b>	<b>45.096</b>	-	<b>486.869</b>
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	151.487	-	69.154	34.812	-	255.453
амортизација за годината	-	23.322	-	7.453	4.997	-	35.772
зголемувања преку деловни комбинации - вложување во подружница ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	-	5.063	-	-	-	-	5.063
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)	-	<b>179.872</b>	-	<b>76.607</b>	<b>39.809</b>	-	<b>296.288</b>
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	-	179.872	-	76.607	39.809	-	296.288
амортизација за годината	-	32.121	-	13.925	4.776	-	50.822
зголемувања преку деловни комбинации - вложување во подружница ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)	-	<b>211.993</b>	-	<b>90.532</b>	<b>44.585</b>	-	<b>347.110</b>
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	38.434	-	21.399	3.063	-	62.896
на 31 декември 2019 (претходна година)	-	<b>50.855</b>	-	<b>30.997</b>	<b>2.202</b>	-	<b>84.054</b>
на 31 декември 2020 (тековна година)	-	<b>89.268</b>	-	<b>49.980</b>	<b>511</b>	-	<b>139.759</b>

**А Усогласување на сегашната сметководствена вредност****28. Нематеријални средства****Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Групата***во илјади денари*

Сегашна

сметководствена

вредност на:

на 31 декември 2019

(претходна година)

на 31 декември 2020

(тековна година)

Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**29. Недвижности и опрема**
**A Усогласување на сегашната сметководствена вредност**

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>									
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	644.306	70.615	88.523	640.843	48.881	47.455	191.147	1.731.770
зголемувања	-	1.231	5.124	16.358	98.802	16.911	-	8.109	143.157
зголемувања преку деловни комбинации - вложување во подружница ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	-	96.645	3.529	15.163	11.052	1.768	-	-	128.157
(отуѓување и расходување)	-	-	(984)	(38)	(17.464)	(65)	-	-	(18.551)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)</b>	-	<b>742.182</b>	<b>78.284</b>	<b>120.006</b>	<b>733.233</b>	<b>67.495</b>	<b>44.077</b>	<b>199.256</b>	<b>1.984.533</b>
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	-	742.182	78.284	120.006	733.233	67.495	44.077	199.256	1.984.533
зголемувања	-	1.450.835	6.568	12.895	142.916	8.940	-	24.686	1.639.585
(отуѓување и расходување)	-	(96.645)	(12.335)	(1.498)	(988)	-	-	-	(111.466)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)</b>	-	<b>2.096.372</b>	<b>72.517</b>	<b>131.403</b>	<b>875.161</b>	<b>76.435</b>	<b>36.822</b>	<b>223.942</b>	<b>3.512.652</b>
<b>Амортизација и оштетување</b>									
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	174.676	52.795	74.524	490.271	23.753	-	88.364	904.383
амортизација за годината	-	18.536	8.717	6.820	65.427	4.772	-	18.063	122.335
зголемувања преку деловни комбинации - вложување во подружница ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	-	8.536	3.506	13.190	9.821	163	-	-	35.216
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(984)	(38)	(17.463)	(28)	-	-	(18.513)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	6	-	-	-	6
<b>Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)</b>	-	<b>201.748</b>	<b>64.034</b>	<b>94.496</b>	<b>548.062</b>	<b>28.660</b>	-	<b>106.427</b>	<b>1.043.427</b>
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	-	201.748	64.034	94.496	548.062	28.660	-	106.427	1.043.427
амортизација за годината	-	21.708	6.991	9.207	84.620	6.120	-	21.881	150.527
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(13.367)	(12.335)	(1.498)	(999)	-	-	-	(28.199)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	5	-	-	-	5
<b>Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)</b>	-	<b>210.089</b>	<b>58.690</b>	<b>102.205</b>	<b>631.688</b>	<b>34.780</b>	-	<b>128.308</b>	<b>1.165.760</b>
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>									
на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	469.630	17.820	13.999	150.572	25.128	47.455	102.783	827.387
на 31 декември 2019 (претходна година)	-	540.434	14.250	25.510	185.171	38.835	44.077	92.829	941.106
на 31 декември 2020 (тековна година)	-	1.886.283	13.827	29.198	243.473	41.655	36.822	95.634	2.346.892

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***29. Недвижности и опрема (продолжение)****Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Групата**

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежн и објекти	Транспортни средства	Мебел и канцела -риска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:									
на 31 декември 2019	867	-	-	-	-	-	-	-	867
на 31 декември 2020	829	-	-	-	-	-	-	-	829

На 31 декември 2020 година, Банката не располага со еден имотен лист за деловен простор со нето сегашна вредност од 829 илјади денари (2019: 867 илјади). Агенцијата за катастар за недвижности е задолжена од страна на Министерството за финансии за утврдување на сопственоста на имотот и негов упис во катастарот на недвижност.

Подружницата на 31 декември 2020 нема недвижности во своја сопственост.

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**30. Тековни и одложени даночни средства и обврски****30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Побарувања за данок на добивка (тековен)	22.015	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	-	11.381

**30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски****A Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

во илјади денари	тековна година 2020			претходна година 2019		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето-основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето-основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста и посебна резерва рски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
<b>Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех</b>	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
<b>Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>	-	-	-	-	-	-

**B Непризнаени одложени даночни средства**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Даночни загуби	-	-
Даночни кредити	-	-
<b>Вкупно непризнаени одложени даночни средства</b>	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжение)****30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)****В Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината**

во илјади денари	Признаени во текот на годината во:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 1 јануари	Билансот на успех	Капиталот	
<b>претходна година 2019</b>				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>	-	-	-	-
<b>тековна година 2020</b>				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
<b>Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски</b>	-	-	-	-

**31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување**

**А Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
<b>Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Б Група за отуѓување**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
<i>Вкупно група на средства за отуѓување</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
<i>Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

**В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**32. Обврски за тргување**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
<b>Вкупно обврски за тргување</b>	-	-



**33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање**

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2020		претходна година 2019	
	сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување	сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>				
Останати финансиски обврски	-	-	-	-
<b>Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</b>	-	-	-	-

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<b>Движење на промените во кредитната способност на Групата, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност</b>		
Состојба на 1 јануари	-	-
Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината	-	-
(Трансфер во други резервни фондови)	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**34. Депозити****34.1 Депозити на банки**

	во илјади денари			
	тековна година 2020		претходна година 2019	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки	-	-	-	-
домашни банки	102.073	-	86.242	-
странски банки	654.845	-	16.797	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	462.705	-	-	-
странски банки	2.344.372	-	2.496.315	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	610	-	610	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	442	-	37	-
странски банки	114	-	117	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
<b>Вкупно депозити на банки</b>	<b>3.565.161</b>	-	<b>2.600.118</b>	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**34. Депозити (продолжение)****34.2 Депозити на други комитенти**

	во илјади денари			
	тековна година 2020		претходна година 2019	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	13.391.902	-	10.467.788	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	891.394	5.892.097	868.977	4.398.195
Ограничени депозити	465.939	693.381	471.283	540.441
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за	26.937	-	19.551	-
	<b>14.776.172</b>	<b>6.585.478</b>	<b>11.827.599</b>	<b>4.938.636</b>
Држава				
Тековни сметки	190.610	-	54.798	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за	-	-	-	-
	<b>190.610</b>	<b>-</b>	<b>54.798</b>	<b>-</b>
Непрофитни институции кои им служат на				
Тековни сметки	481.214	-	478.610	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	3.093	213.945	26.630	295.491
Ограничени депозити	1.591	1.240	1.396	1.159
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за	851	-	3.554	-
	<b>486.749</b>	<b>215.185</b>	<b>510.190</b>	<b>296.650</b>
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	128.894	-	23.766	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	494.652	3.789.274	462.775	3.230.593
Ограничени депозити	9.076	344	397	13
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за	17.563	-	8.776	-
	<b>650.185</b>	<b>3.789.618</b>	<b>495.714</b>	<b>3.230.606</b>
Домаќинства				
Тековни сметки	7.765.355	-	5.515.979	-
Депозити по видување	1.296.056	-	1.250.163	-
Орочени депозити	1.632.113	7.947.948	1.540.094	7.399.291
Ограничени депозити	71.304	688.746	95.130	693.660
Останати депозити	16.592	-	16.592	-
Обврски врз основа на камати за	94.808	-	96.849	-
	<b>10.876.228</b>	<b>8.636.694</b>	<b>8.514.807</b>	<b>8.092.951</b>
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	153.616	-	184.101	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	17.885	1.065.610	65.015	535.378
Ограничени депозити	30.307	36.433	21.463	27.312
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за	1.123	-	1.424	-
	<b>202.931</b>	<b>1.102.043</b>	<b>272.003</b>	<b>562.690</b>
Тековна достасаност	<b>10.994.762</b>	<b>(10.994.762)</b>	<b>7.124.359</b>	<b>(7.124.359)</b>
<b>Вкупно депозити на други комитенти</b>	<b>38.177.637</b>	<b>9.334.256</b>	<b>28.799.470</b>	<b>9.997.174</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје****Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***35. Издадени должнички хартии од вредност**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
<b>Вкупно издадени должнички хартии од вредност</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**36. Обврски по кредити****A Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2020		претходна година 2019	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
<i>резиденти</i>				
Обврски по кредити	-	4.046.285	-	3.996.060
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	6.882	-	7.486	-
<i>нерезиденти</i>				
Обврски по кредити	-	-	-	614.856
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	3.498	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	1.879.848	-	2.363.425
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	2.081	-	2.476	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	788.657	(788.657)	1.626.907	(1.626.907)
<b>Вкупно обврски по кредити</b>	<b>797.620</b>	<b>5.137.476</b>	<b>1.640.367</b>	<b>5.347.434</b>

**36. Обврски по кредити (продолжение)**

**Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

<i>во илјади денари</i>			
тековна година 2020		претходна година 2019	
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
<i>домашни извори:</i>			
Развојна банка на Северна Македонија (РБСМ)	6.882	4.046.285	7.486
Комерцијална Банка	-	-	20.418
	<b>6.882</b>	<b>4.046.285</b>	<b>7.486</b>
<i>странски извори:</i>			
European Bank for Reconstruction and Development	-	-	-
European Foundation for Southeastern Europe	1.436	1.322.015	1.669
Green for Growth Fund	645	557.833	807
ЈАПИ КРЕДИ Банка	-	-	3.498
	<b>2.081</b>	<b>1.879.848</b>	<b>5.974</b>
Тековна достасаност	788.657	(788.657)	1.626.907
<b>Вкупно обврски по кредити</b>	<b>797.620</b>	<b>5.137.476</b>	<b>1.640.367</b>
			<b>5.347.434</b>

Банката има засновано залог на побарувања во форма на нотарски акт во корист на Развојна банка на Северна Македонија (РБСМ) по договори за подкредит со крајни корисници одобрени од кредитните линии на ЕИБ 1, 2, 3, 4, 5 и Рамковен договор за учество во програмата за кредитирање на развојот на микро, мали и средни претпријатија, поддршка на извозот и за трајни обртни средства. Обврска на Банката е побарувањата со кои се стекнува врз основа на договорите кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на РБСМ.

Во случај на доцнење на отплатата од страна на Банката, РБСМ би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на Банката од побарувањата кои Банката ги има кон своите клиенти.

**Услови за отплата на обврските**

Кредитодавател	Обезбедување	Валута	Каматна стапка	Година на достасување
РБСМ	Меници + залог на побарувања од клиентите	ЕУР	0%-2,5%	2031
EFSE	Необезбеден кредит	ЕУР	2,30%+ 6 month EURIBOR	2021-2027
GGF	Необезбеден кредит	ЕУР	2,40% + 6 month EURIBOR	2018-2024

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**37. Субординирани обврски**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
<i>Обврски по субординирани депозити</i> (наведете ги поединечно:)		
_____	-	-
_____	-	-
_____	-	-
_____	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
<i>Обврски по субординирани кредити</i> (наведете ги поединечно:)		
_____	-	-
_____	-	-
_____	-	-
_____	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
<i>Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност</i> (наведете ги поединечно:)		
_____	-	-
_____	-	-
_____	-	-
_____	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-
	-	-
Откупливи приоритетни акции	-	-
<b>Вкупно субординирани обврски</b>	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**38. Посебна резерва и резервирања**

<i>во илјади денари</i>	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за реструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	23.008	500	75.295	-	-	-	98.803
Зголемувања преку деловни комбинации - вложување во подружница ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје	-	374	-	-	-	402.067	402.441
дополнителни резервирања во текот на годината	15.596	909	89.755	-	-	144.196	250.456
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(17.813)	-	(82.183)	-	-	(3.927)	(103.923)
ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од Одлука за Методологија за управување со кредитен ризик – во примена од 1 јули 2019	(3.075)	-	-	-	-	-	(3.075)
<b>Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)</b>	<b>17.716</b>	<b>1.783</b>	<b>82.867</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>542.336</b>	<b>644.702</b>
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	17.716	1.783	82.867	-	-	542.336	644.702
дополнителни резервирања во текот на годината	24.629	20.984	93.930	-	-	165.542	305.085
(искористени резервирања во текот на годината)	-	(1.682)	-	-	-	-	(1.682)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(15.851)	(620)	(81.146)	-	-	(36.447)	(134.064)
ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)</b>	<b>26.494</b>	<b>20.465</b>	<b>95.651</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>671.431</b>	<b>814.041</b>



**38. Посебна резерва и резервирања (продолжение)**

Сегашната вредност на резервирањата за пензии и користи на вработените е утврдена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи. Банката не резервира средства за останати користи за вработените.

Основните користени актуарски претпоставки се следните:

Година	2020	2019
Каматна стапка	4%	3.9%
Просечен пораст на плати	2,5% годишно/ 0,21% месечно	2,4% годишно / 0.20% месечно
Стапка на персонален данок на доход	10% само за 1 основица за отпремнини при пензионирање	10% само за 1 основица за отпремнини при пензионирање

Со цел определување на сегашната вредност на очекуваните идни обврски за отпремнини при пензионирање и соодветниот трошок за тековни услуги, креиран е модел согласно методот на кредитирање на проектирана единица (Project Unit Credit Method – PUCM). Проценетата очекувана вредност на обврската ја зема предвид веројатноста дека користа ќе се реализира, изведена врз основ на веројатност дека вработениот нема да го прекине работниот однос во Банката и истовремено ќе го доживее моментот на пензионирање. Оваа веројатност е изведена врз основа на дефинираните актуарски претпоставки за смртност и флукуација на вработените.

Сегашната вредност на обврската претставува дисконтирана вредност на денот на пресметката, од добиената проценета очекувана вредност на обврската, пресметана согласно претпоставките со вклучена веројатност дека паричниот одлив ќе се реализира. Трошокот за тековни услуги претставува дисконтирана вредност на денот на пресметката, од проектираната очекувана вредност на единицата, со вклучена веројатност дека паричниот одлив ќе се реализира.

Износот од 671.431 илјади денари во делот останати резервирања го претставува износот на нето теничките резерви на подружницата како што следува:

	<i>Во илјади денари</i>	<i>Во илјади денари</i>
	тековна година 2020	тековна година 2019
Преносна премија	369.633	268.554
Пријавени штети	159.805	139.250
Настанати, но непријавени штети	128.235	117.813
Резерви за индиректни трошоци	8.091	6.738
Резерви за директни трошоци	11.492	9.981
ИБНР – дел за реосигурување	(5.825)	-
<b>Вкупно останати резервирања</b>	<b>671.431</b>	<b>542.336</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**39. Останати обврски**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Обврски кон добавувачите	12.380	12.809
Добиени аванси	1	1.537
Обврски за провизиите и надоместите	7.067	5.214
Пресметани трошоци	27	95
Разграничени приходи од претходна година	69.535	69.881
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)	-	-
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Мастеркард	11.702	133.618
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Виса	185.582	308.284
Обврски кон други банки за порамнување од картично работење	33.402	19.333
Обврски за реосигурување	114.201	55.128
Обврски спрема осигуреници	24.532	16.752
Депозити за изведувачки работи	270	-
Останати даноци и придонеси	4.035	3.566
Нераспределен денарски прилив	2.341	4.510
Нераспределен девизен прилив	90.081	101.162
Оснивачки влог за фирми	6.754	14.945
Обврски кон вработени	230	180
Останато	48.808	30.890
<b>Вкупно останати обврски</b>	<b>610.948</b>	<b>777.904</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**40. Запишан капитал****A Запишан капитал**

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
Состојба на 1 јануари - целосно платени	10.000	-	669.691	518.130			6.696.910	5.181.300
Запишани акции во текот на годината	10.000	-	123.000	151.561	-	-	1.230.000	1.515.610
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално):	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември - целосно платени</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>792.691</b>	<b>669.691</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.926.910</b>	<b>6.696.910</b>

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2019: 1 обична акција). Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во март 2020 година, Собранието на акционери на Банката донесе Одлука за зголемување на капиталот по пат на приватна понуда заради обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период. Издадени беа дополнителни 123.000 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари, односно зголемувањето на капиталот изнесуваше 1.230.000.000 илјади денари. Со оваа емисија на акции се зголеми сопственичкото учество во капиталот на најголемиот акционер на ХАЛК БАНКА АД Скопје, Turkiye Halk Bankasi a.s. Istanbul, Turkey (види белешка 40в).

**40. Запишан капитал (продолжение)****Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на Групата**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	633.748	593.246

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Дивиденда по обична акција	767	972
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

**Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Објавени дивиденди по 31 декември	-	-

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

По денот на изготвување на билансот на состојба нема предложени дивиденди од Надзорниот одбор на Групата.

**40. Запишан капитал (продолжение)****В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2020	претходна година 2019	тековна година 2020	претходна година 2019
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
Turkiye Halk Bankasi A.S. Istanbul	7.879.349	6.649.050	99,40%	99,29%
<b>Вкупно</b>	<b>7.879.349</b>	<b>6.649.050</b>	<b>99,40%</b>	<b>99,29%</b>

**Законска резерва**

Според локалната законска регулатива Групата треба да пресметува и издвојува 5% од нето добивката за годината за законска резерва додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднаков на една десетина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за Трговски Друштва или со Статутот на Групата.

**Резерва за објективна вредност**

Резервата за објективна вредност на Групата ја сочинува кумулативната нето промена во објективната вредност на вложувањата по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, освен загубите поради оштетување, додека вложувањето е депризнаено.

**Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања**

Ревалоризациските резерви за средствата преземени за ненаплатени побарувања се формираат во моментот на признавање на преземените средства.

На датумот на преземање на средството, Групата е должна во билансот на состојба да прикаже оштетување од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на прееменото средство. Доколку износот на затворената исправка на вредноста/поседна резерва е поголем дел од оштетувањето, Групата е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

Групата ја депризнава ревалоризациската резерва со ослободување во билансот на успех во моментот на продажба на средството. Дополнително, ревалоризациската резерва може да се депризнае и во случај кога средството не е продадено, но ревалоризациската резерва е исклучена од дополнителниот капитал согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

**Премии од акции**

Премиите од акции на 31 декември 2020 година во износ од 325.854 илјади денари (2019: 325.854 илјади денари) претставуваат разлика помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акциите.

**41. Заработка по акција**

**А Основна заработка/(загуба) по акција**

*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции*  
 Нето-добивка за годината  
 Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции  
 Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (наведете поодделно)  
**Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2020	претходна година 2019
578.393	562.931
-	-
-	-
<b>578.393</b>	<b>562.931</b>

*Пондериран просечен број на обичните акции*  
 Издадени обични акции на 1 јануари  
 Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поодделно)  
 Ефект од издадени обични акции на 23.04.2020  
 Ефект од издадени обични акции на 27.02.2019  
 Ефект од издадени обични акции на 06.06.2019  
**Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември**  
**Основна заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2020	претходна година 2019
669.691	518.130
84.689	-
-	77.583
-	33.805
<b>754.380</b>	<b>629.518</b>
<b>767</b>	<b>894</b>

**Б Разводната заработка/(загуба) по акција**

*Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)*  
 Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции  
 Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поодделно)  
**Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2020	претходна година 2019
578.393	562.931
-	-
<b>578.393</b>	<b>562.931</b>

*Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)*  
 Издадени обични акции на 1 јануари  
 Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)  
 Ефект од издадени обични акции на 23.04.2020  
 Ефект од издадени обични акции на 27.02.2019  
 Ефект од издадени обични акции на 06.06.2019  
**Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември**  
**Разводната заработка по акција (во денари)**

<i>број на акции</i>	
тековна година 2020	претходна година 2019
669.691	518.130
84.689	-
-	77.583
-	33.805
<b>754.380</b>	<b>629.518</b>
<b>767</b>	<b>894</b>

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**42 Потенцијални обврски и потенцијални средства****42.1 Потенцијални обврски**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Платежни непокриени гаранции		
во денари	2.677.667	2.228.237
во странска валута	457.911	608.765
во денари со валутна клаузула	881.660	849.604
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	1.388.210	1.364.042
во странска валута	10.642	53.615
во денари со валутна клаузула	483.806	435.380
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	1.219.987	585.648
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	494.498	438.663
Неискористени лимити на кредитни картички	642.524	615.660
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	16.250.579	13.312.365
Издадени покриени гаранции	227.096	273.910
Покриени акредитиви	8.131	61.020
Останати потенцијални обврски	-	-
<b>Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва</b>	<b>24.742.711</b>	<b>20.826.909</b>
(Посебна резерва)	(26.494)	(17.716)
<b>Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва</b>	<b>24.716.217</b>	<b>20.809.193</b>

**42 Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжение)****42.1 Потенцијални обврски (продолжение)**

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период до една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

Износот на отповикливи потенцијални обврски изнесува 14.306.688 илјади денари (2019: 11.756.526 илјади денари), а износот на неотповикливи 2.498.830 илјади денари (2019: 2.610.641 илјади денари).

**Судски спорови**

Банката е вклучена во судски постапки од своето редовно работење. Износот на судските спорови кои се водат против Банката на 31 декември 2020 година изнесува 121.105 илјади денари (2019: 123.065 илјади денари), за кои е направена резервација во износ од 500 илјади денари. Раководството на Банката смета дека конечниот исход на остатокот од судските спорови ќе биде решен во корист на Банката и дека нема да настанат материјално значајни загуби по основ на овие спорови.

Во 2020 година Банка идентификуваше инцидент при процесирање на трансакции со VISA Direct OCT. Како резултат на настанатиот инцидент, предизвикано е дуплирање на пристигнатите средства за една иста трансакција на клиентите, односно двојно кредитирање на нивните сметки. Банката евидентираше побарување од клиентите за дупло насочените средства. Истовремено е направена резервација по основ на потенцијални судски спорови надвор од редовната воспоставена пракса со Правна Служба за резервирање на средства во износ од 18.738 илјади денари.

Подружницата со состојба на 31 декември 2020 година како тужена страна брои вкупно десет активни судски спорови (вон предметите за надомест на штети). Од активните Граѓански судски спорови, вкупно проценети резервирани трошоци се 1.226 илјади денари. Сите активни спорови произлегуваат од однос со ист Тужител и ист основ на Тужба – приговор на Нотарски платен налог и се во вкупен износ од 3.347 илјади денари. Имајќи во предвид настани и тек на постапки во текот на 2020 година, за три од активните судски спорови во износ од 767 илјади денари Подружницата очекува позитивен исход, а за седум предмети во износ од 2.580 илјади денари Подружницата очекува негативен исход од постапката во текот на 2021 година. Во текот на 2020 година нема отворени нови судски спорови кон Подружницата.

**42.2 Потенцијални средства**

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:

**Вкупно потенцијални средства**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2020	претходна година 2019
-	-



**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**43. Работи во име и за сметка на трети лица**

	во илјади денари					
	тековна година 2020			претходна година 2019		
	средства	обврски	нето позиција	средства	обврски	нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	4.000	-	4.000	4.000	-	4.000
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	133.131	-	133.131	51.739	-	51.739
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	2.383.148	-	2.383.148	2.311.378	-	2.311.378
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	(4.000)	(4.000)	-	(4.000)	(4.000)
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	(133.131)	(133.131)	-	(51.739)	(51.739)
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	(2.383.148)	(2.383.148)	-	(2.311.378)	(2.311.378)
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>2.520.279</b>	<b>(2.520.279)</b>	<b>-</b>	<b>2.367.117</b>	<b>(2.367.117)</b>	<b>-</b>

Групата настапува на примарен и секундарен пазар со цел купување на хартии од вредност во име и за сметка на физички и правни лица кои сакаат да располагаат со истите, било тоа да се Државни записи или Благајнички записи.

**44. Трансакции со поврзани страни**

На 7 април 2011 година Türkiye Halk Bankasi a.s. Istanbul, Turkey го купи мнозинскиот пакет на акции на ИК Банка АД Скопје (ХАЛК БАНКА АД Скопје) во износ од 91,56% со што стана матично друштво. Акциите беа откупени од Демир Халк Банка од Холандија (DNB Bank) која поседуваше 66,56% од акциите на ИК Банка АД Скопје (ХАЛК БАНКА АД Скопје) како и 25,00% од акциите кои беа во сопственост на Европска банка за обнова и развој (ЕБОР). По припојувањето на Зираат Банка АД Скопје во 2012 година и зголемувањето на капиталот до 2020 година, Türkiye Halk Bankasi a.s. Istanbul, Turkey поседува 99,40% (2019: 99,29%) од акциите со право на глас и претставува матично Друштво на Групата. Крајно матично друштво на Групата е Фонд за средства на Турција (Türkiye Varlık Fonu), којшто е во сопственост на Агенција за приватизација, Влада на Република Турција (The Republic of Turkey Prime Ministry Privatization Administration), контролирано од Државен трезор на Република Турција (State Treasury of Republic of Turkey).

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица со Групата се: лица со посебни права и одговорности во Групата и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Групата (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Групата или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Групата) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица и подружници на Групата и други лица со кои Групата има блиски врски.

Салдата и трансакциите со поврзаните страни се презентирани во продолжение.

**44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**

**A Консолидиран биланс на состојба**

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружниц и	Придружени друштва	Раководен кадар на Групата	Останати поврзани страни	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)</b>						
<b>Средства</b>						
Тековни сметки	22.986	-	-	-	-	22.986
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	8.400	8.350	16.750
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	94.926	5.885	100.811
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	(7)	-	-	(33)	(64)	(104)
Останати средства	-	-	-	139	9	148
<b>Вкупно</b>	<b>22.979</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>103.432</b>	<b>14.180</b>	<b>140.591</b>
<b>Обврски</b>						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	2.993.462	-	-	114.005	79.829	3.187.296
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	4	-	-	18	-	22
<b>Вкупно</b>	<b>2.993.466</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114.023</b>	<b>79.829</b>	<b>3.187.318</b>
<b>Потенцијални обврски</b>						
Издадени гаранции	397.556	-	-	-	3.946	401.502
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	13.973	2.864	16.837
(Посебна резерва)	-	-	-	(15)	(4)	(19)
<b>Вкупно</b>	<b>397.556</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.958</b>	<b>6.806</b>	<b>418.320</b>
<b>Потенцијални средства</b>						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**

**A Консолидиран биланс на состојба (продолжение)**

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Групата	Останати поврзани страни	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)</b>						
<b>Средства</b>						
Тековни сметки	4.005	-	-	-	329	4.334
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	-	-	-
потрошувачки кредити	-	-	-	9.641	7.561	17.202
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	-	-	76.052	5.280	81.332
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	(1)	-	-	(19)	(24)	(44)
Останати средства	-	-	-	5.053	-	5.053
<b>Вкупно</b>	<b>4.004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.727</b>	<b>13.146</b>	<b>107.877</b>
<b>Обврски</b>						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	2.511.843	-	-	17.575	20.767	2.550.185
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	167	-	-	-	-	167
<b>Вкупно</b>	<b>2.512.010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.575</b>	<b>20.767</b>	<b>2.550.352</b>
<b>Потенцијални обврски</b>						
Издадени гаранции	451.787	-	-	-	-	451.787
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	12.645	5.049	17.694
(Посебна резерва)	-	-	-	(22)	(8)	(30)
<b>Вкупно</b>	<b>451.787</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.623</b>	<b>5.041</b>	<b>469.451</b>
<b>Потенцијални средства</b>						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**
**Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни**

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Групата	Останати поврзани страни	Вкупно
<b>2020 (тековна година)</b>						
<b>Приходи</b>						
Приходи од камата	246	-	-	3.593	1.949	5.788
Приходи од провизии и надомести	2.624	-	-	1.017	476	4.117
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	599	-	599
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>2.870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.209</b>	<b>2.425</b>	<b>10.504</b>
<b>Расходи</b>						
Расходи за камата	5.595	-	-	602	418	6.615
Расходи за провизии и надомести	780	-	-	-	7	787
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	946	261	1.207
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>6.375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.548</b>	<b>686</b>	<b>8.609</b>

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на Групата	Останати поврзани страни	Вкупно
<b>2019 (претходна година)</b>						
<b>Приходи</b>						
Приходи од камата	242	-	-	3.239	1.826	5.307
Приходи од провизии и надомести	1.897	-	-	298	226	2.421
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>2.139</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.537</b>	<b>2.052</b>	<b>7.728</b>
<b>Расходи</b>						
Расходи за камата	4.624	-	-	-	-	4.624
Нето-загуби од тргување	341	-	-	-	123	464
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	-	-	-	-	-
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>4.965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123</b>	<b>5.088</b>

**44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**

**В Надомести на раководниот кадар на Групата**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Краткорочни користи за вработените	183.351	182.383
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>183.351</b>	<b>182.383</b>

**45. Наеми**

**А Наемодавател**

**А.1 Побарувања по финансиски наем**

	Вкупно побарувања по финансиски наем	Период на достасување на побарувањата по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)				
Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-

**45. Наеми (продолжение)**

**A Наемодавател**

**A.2 Побарувања по неотповикливи оперативни наеми**

<i>во илјади денари</i>	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
Состојба на 31 декември 2020 (тековна година) Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 (претходна година) Сегашна вредност на минималните плаќања за наемот	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижности и опремата	Вкупно
<b>Вредност</b> на имотот даден под оперативен наем:							
<b>состојба</b> на 31 декември 2020 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
<b>состојба</b> на 31 декември 2019 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-	-	-	-

**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**45. Наеми (продолжение)****Б Наемател****Б.1 Обврски по финансиски наеми**

	Вкупно обврски по финансиски наем	Период на достасување на обврските по финансиски наем		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<i>во илјади денари</i>				
<b>Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)</b>	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)</b>	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-

	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под финансиски наем:							
<b>Набавна вредност</b>							
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Акумулирана амортизација и оштетување</b>							
Состојба на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2019 (претходна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2020 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-
амортизација за годината	-	-	-	-	-	-	-
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
останато	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2020 (тековна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сегашна сметководствена вредност</b>							
на 1 јануари 2019 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
<b>на 31 декември 2019 (претходна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>на 31 декември 2020 (тековна година)</b>	-	-	-	-	-	-	-



**ХАЛК БАНКА АД Скопје**

Белешки кон консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

**45. Наеми (продолжение)****Б Наемател (продолжение)****Б.2 Обврски по неотповикливи оперативни наеми**

во илјади денари	Вкупно побарувања по неотповикливи оперативни наеми	Период на достасување на побарувањата по неотповикливи оперативни наеми		
		до 1 година	од 1 до 5 години	над 5 години
<b>Состојба на 31 декември 2019 (тековна година)</b>				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2020 (претходна година)</b>				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	-	-	-	-

**Оперативен наем**

Групата зема под оперативен наем деловни објекти. Договорите за наемот се раскинливи/отповикливи и се однесуваат за период до 5 години и над 5 години.

**46. Плаќања врз основа на акции**

	во илјади денари	
	тековна година 2020	претходна година 2019
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	тековна година 2020		претходна година 2019	
	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
<b>Состојба на 1 јануари</b>	-	-	-	-
Промена во текот на годината:				
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-	-
реализирани опции	-	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	-	-	-	-

#### **47. Даночни ризици**

Консолидираните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Групата подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Групата, не постојат какви било дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

#### **48. Настани после датумот на билансот на состојба**

##### *Зголемување на запишаниот капитал на Банката*

На 12 април 2021 година, Банката доби одобрување од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за зголемување на запишаниот капитал на Банката преку издавање на дополнителни 123.000 акции од осумнаесеттата емисија, по пат на приватна понуда, со номинална вредност и продажна вредност по акција од 10.000 денари. Зголемувањето на капиталот ќе биде во износ 1.230.000 илјади денари, со што учеството на мнозинскиот акционер Türkiye Halk Bankası a.s. Istanbul, Turkey ќе се зголеми на 99.48%. Уписот во Централен Регистар на Република Северна Македонија е на 27 април 2021 година.

##### *Зголемување на запишаниот капитал на Подружницата*

Во април 2021 година, Собранието на акционери донесе одлука за зголемување на капиталот на Подружницата со цел обезбедување оптимално ниво на капиталот во наредниот период. Согласно одлуката ќе бидат издадени 200.000 акции со номинална вредност од 10 евра, односно зголемување на капиталот во износ од 2.000.000 евра.

Освен наведеното, по завршувањето на периодот на известување, нема други настани кои бараат корекција или дополнителни обелоденувања во консолидираните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2020 година.

**ПРИЛОГ 1 – КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**

**ПРИЛОГ 2 – КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА**